



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ

**за работата на јавните обвинителства на Република
Македонија во 2014 година**

Скопје, јуни 2015 година

СОДРЖИНА

ВОВЕД	3
I. ФУНКЦИЈА НА КРИВИЧНОТО ГОНЕЊЕ	4
I.A. Кривични дела извршени од полнолетни сторители.....	5
I.B. Кривични дела извршени од малолетни сторители.....	14
I.B. Кривични дела извршени од непознати сторители.....	15
I.Г. Структура на кривични дела	15
I.Д. Правни лекови.....	22
II. СТУДИСКО-АНАЛИТИЧКА АКТИВНОСТ.....	26
III. ПРЕСТАВКИ И ДРУГИ ПОДНЕСОЦИ.....	27
IV. ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА	27
IV.Функција на кривичното гонење	29
IV.Структура на кривичните дела и вид на одлуки	43
IV. Соработка со други органи и институции ..	49
IV Меѓународна соработка, стручно усовршување и стручна специјализација	49
V . ОРГАНИЗАЦИЈА,КАДРОВСКА СОСТОЈБА И МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА.....	50
ЗАКЛУЧОК	56

В О В Е Д

Јавното обвинителство согласно Уставот на Република Македонија е единствен и самостоен државен орган што ги гони сторителите на кривичните дела и врши други работи утврдени со закон. Ваквата функција и поставеност во правниот систем и формулацијата на надлежностите се заснова на одредбата од чл.106 од Уставот на Република Македонија, одредбите од Законот за јавно обвинителство како и други закони по кои постапува.

Согласно чл.23 и 24 од Законот за јавно обвинителство, јавното обвинителство има обврска за изготвување на годишен извештај за работа на јавното обвинителство во кој се содржани извештаите за работа на поодделните јавни обвинителства во склопот на оваа институција. Покрај работата на јавните обвинителства во извештајот е содржана и состојбата со криминалитетот во Република Македонија. Јавниот обвинител на Република Македонија, годишниот извештај за работа на јавните обвинителства и за состојбата на криминалитетот во Република Македонија го поднесува до Собранието на Република Македонија.

Извештајот, се доставува на разгледување до Советот на јавни обвинители, а за запознавање се доставува и до Владата на Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија и Министерството за правда.

Јавното обвинителство согласно законот е организирано според принципите на хиерархија и субординација и тоа во три нивоа: основно јавно обвинителство, вишо јавно обвинителство и Јавно обвинителство на Република Македонија.

Јавно – обвинителската функција се извршува, така што основните јавни обвинителства постапуваат пред основните судови, вишите јавни обвинителства постапуваат пред апелационите судови и Јавното обвинителство на Република Македонија постапува пред Врховниот суд на Република Македонија.

Во Република Македонија функционираат четири виши јавни обвинителства и тоа:

Вишо јавно обвинителство Битола со пет основни јавни обвинителства: Битола, Струга, Охрид, Ресен и Прилеп (и за Крушево).

Вишо јавно обвинителство Скопје со шест основни јавни обвинителства: во Скопје, Кавадарци (и за Неготино), Велес, Крива Паланка, Куманово (и за Кратово) и Гевгелија.

Вишо јавно обвинителство Штип со седум основни јавни обвинителства: Штип, Кочани (и за Винаца), Струмица, Делчево, Свети Николе, Радовиш и Берово, и

Вишо јавно обвинителство Гостивар со четири основни јавни обвинителства: во Тетово, Гостивар, Дебар и Кичево.

Во рамки на јавното обвинителство функционира и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со седиште во Скопје за кривични дела определени со законот. Ова обвинителство е основано за целата територија на Република Македонија и постапува пред Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје. **Заради спецификите на материјата по која постапува ова обвинителство, организиран криминал, дела од областа на корупцијата, статистичкиот извештај за работењето е издвоен во посебна глава во рамките на овој извештај.**

Функцијата на кривично гонење јавното обвинителство ја реализира во кривична постапка пред судовите според Законот за кривична постапка објавен во „Службен весник на РМ“, бр.150 од 18.11.2010 година, а која се применува од декември 2013 година, меѓународни договори ратификувани во согласност со Уставот на РМ и применувајќи го материјалното кривично право. Карактеристично е да се напомене, дека во извештајниот

период, се воведат постапки и според претходниот Закон за кривична постапка. Најочигледно во делот кој се однесува на истрагите, каде истраги води истражниот судија, кои се започнати пред примена на новиот закон и постапката за нив продолжува по стариот закон и истраги започнати по новиот закон а кои ги води јавниот обвинител.

Заради обезбедување на принципот на законитост во судските постапки по правосилни одлуки во кривична постапка и на единствена примена на законот во законот за кривична постапка предвиден е и институтот барање за заштита на законитоста како вонредно правно средство, кое е во исклучива надлежност на Јавниот обвинител на Република Македонија. Барањето за заштита на законитоста го поднесува јавниот обвинител пред Врховниот суд на Република Македонија по своја иницијатива, иницијатива на осудениот и по иницијатива на било кој граѓанин.

Целокупната работа на јавното обвинителство во извештајната година ќе биде прикажана сумарно и врз основа на писмените извештаи на вишите јавни обвинителства: Скопје, Битола, Штип и Гостивар за 2014 година, освен за делот на работењето на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција кој е посебен дел. Јавнообвинителската функција се презентира со аналитичка оценка за сите видови постапувања и е поткрепена со статистички прегледи и показатели. На крајот од извештајот се даваат заклучни согледувања со цел во наредниот период поуспешно работење на Јавното обвинителство на Република Македонија и ангажирање на обвинителствата во сузбивање на криминалитетот што се појавува во државата и за заштита на правниот поредок.

I. ФУНКЦИЈА НА КРИВИЧНОТО ГОНЕЊЕ

1. Обем на работа на основните јавни обвинителства

Основните јавни обвинителства, во текот на 2014 година постапувале по новопримени кривични пријави против вкупно 49.464 сторители на кривични дела, од кои против 28.108 полнолетни, против 1.628 малолетни и против 19.728 непознати сторители на кривични дела.

Во однос на 2013 година, кога била евидентирани вкупно 43.335 пријавени сторители на кривични дела, претставува зголемување во обем на работа за 6.129 лица или за (28%).

Зголемувањето во обемот на работа се должи на повеќе примени кривични пријави против полнолетни сторители и тоа за 7.604 лица. Во текот на годината се примени кривични пријави против непознати сторители за 19.728 лица што е помалку за 1.563 лица, додека кај малолетните сторители е забележано значително зголемување и тоа од 88 лица, што може да се види од податоците во табелата:

Сторители	2012	2013	2014	Бројка	Процент
Полнолетни	21.187	20.504	28.108	+7.604	+37%
Малолетници	1.903	1540	1628	+88	+5,71%
Непознати	20.123	21.291	19.728	-1.563	-7,34%
Вкупно:	43.216	43.335	49.464	+6.129	+14,14%

А. КРИВИЧНИ ДЕЛА ИЗВРШЕНИ ОД ПОЛНОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ

1. Обем на примени кривични пријави

Во текот на 2014 година поднесени се кривични пријави против вкупно 28.108 полнолетни сторители на кривични дела, што во однос на 2013 година кога имаше 20.504 претставува зголемување за 7604 лица или +37%. Ваквото зголемување првенствено се должи на приливот на кривични пријави од Фондот за здравствено осигурување чија бројка изнесува преку 7000 пријавени лица. Доколку се изземат овие кривични пријави, порастот на пријавени лица и криминалитетот се движи во рамките на порастот на претходните години.

Јавните обвинителства во текот на 2014 година постапувале и по нерешени кривични пријави од претходната година против 11.192 лице, така што во вкупен обем на работа имале кривични пријави против 39.300 полнолетни сторители на кривични дела, што во однос на обемот на работа во 2013 година кога како вкупен обем на работа имало 31.372 полнолетни сторители, сегашната бројка претставува зголемување за 7.928 лица или (+25,27%).

Податоците за обемот на работа во 2014 година по одделни виши јавни обвинителства со подрачните обвинителства и односот со обемот на работа во претходните години се искажани во следнава табела:

Вишо јавно обвинителство со подрачните основни обвинителства	2012	2013	2014	РАЗЛИКА
Скопје	18.570	18.817	20.332	+1.515
Битола	4.388	4.613	6.881	+2.268
Штип	3.946	3.763	6.660	+2.897
Гостивар	3.612	4.179	5.427	+1.248
Вкупно	30.516	31.372	39.300	+7.928

Од изнесените податоци во табелата произлегува дека зголемувањето во вкупен обем на работа од 7.928 лица, во однос на претходната година е резултат на зголемувањето во обемот на работа евидентирано во четирите виши јавни обвинителства, и тоа на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје за +1.515 лица или (+8,05%), на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип за +2.897 лица или (+76,99%), на подрачјето на Вишото јавно обвинителство во Битола за +2.268 лица или (+49,17%) и во Вишото јавно обвинителство Гостивар за +1.248 лица или(+29,86%). Споредбено со претходната година се воочува дека зголемен е обем на работа, Вишото јавно обвинителство Штип за (76,99%), а исто така има зголемување на обемот на работа и кај другите виши јавни обвинителства.

2. Подносители на кривични пријави

Од вкупно поднесени кривични пријави против 28.108 полнолетни сторители на кривични дела, во 2014 година, најголем број со поднесени пријави против 12977 лица или 46% се од Министерството за внатрешни работи, од други државни органи поднесени се пријави против 6.741 лице или 23,9%, од оштетени правни лица против 5.189 лица или 18%, а од оштетени граѓани се поднесени пријави против 2522 лица или 9%, а Јавното

обвинителство по сопствена иницијатива повело постапки против 561 лице.

ВЈО	Вкупно пријави по лица	Подносители				
		МВР	Граѓани	Оштетени правни лица	Други државни органи	Иницијатива на ЈО
Скопје	11.8	5.985	815	1.911	2.737	239
Битола	5.902	2.652	568	359	2.222	101
Штип	6.32	2.337	518	2769	547	140
Гостивар	4.09	2.003	621	150	1,235	81
Вкупно	28.108 100%	12.977 46 %	2.522 9%	5.189 18,4%	6.741 23,9%	561 2 %


3. Постапување по кривични пријави

а) Обем и ажурност

Во 2014 година основните јавни обвинителства во работа имале кривични пријави против вкупно 39.300 лица, од овој број решени се пријави против 26.966 лица или (68,6%) што во однос на решени пријави во 2013 година (64,21%) претставува зголемување за +6.820 пријави или изразено во процент за 4,4% . Зголемувањето на бројот на решените пријави се должи на поголемата ажурност при постапувањето и примената на институтите од новиот Закон за кривична постапка и спроведувањето на јавно обвинителската истрага, спогодувањето и признанието на вина и казнениот налог.

На крајот на 2014 година како нерешени кривични пријави останале против 12.334 лица или 31,3% што пак во однос на нерешените во претходната година 35,78% процентуално е намалување за 4%.

ПРЕГЛЕД НА РЕШЕНИ КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ



Од вкупниот број на нерешени кривични пријави против 12.334 лица, како нерешени кои се во работа на јавните обвинителства се евидентирани пријави против 6.090 лица или (49,3%) а во дејствијата што треба да ги превземат други органи против 6.244 лица (или 50,5%).

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје вкупниот број на пријави во работа , изнесува 20.332 од кои од поранешен период се евидентирани 8.532 додека новопримени се евидентирани 11.800. Од нив како нерешени пријави евидентирани се

против 7.480 лица или (36,7%). На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола вкупниот број на пријави изнесува 6.881, и тоа новопримени против 5902 лица и нерешени од претходниот период против 979 лица. На ова подрачје има нерешени пријави против 2.501 лица или (36,3%) . На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип вкупниот број на пријави изнесува 6.660, од кои новопримени се 6316 додека 344 се преостанати од претходната година, при што нерешени останале против 634 лица или (9,5%) и на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар вкупно бројот на пријави изнесува 5.427 од кои од поранешен период 1337 додека новопримени се 4090. Нерешени пријави останале против 1719 лица или (31,6.%) од вкупниот број на примени пријави по лица.

Анализирајќи ги претходните наведени бројки, од вкупниот број 39.300 пријави по лица, може да се забележи дека најголем број на нерешени кривични пријави се евидентирани на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје. Ваквата состојба е резултат на фактот што во вкупен обем на работа ова обвинителство учествува со 20.332 пријавени лица или (51,7%) . Во споредба со поранешниот период кога имаме 18.817 лица сега обемот е зголемен за 1515 лица или 7,47% . Меѓутоа, причините за оваа состојба не се само поради обемот на работа, туку и поради сложеноста, примената на новиот закон за кривична постапка и новата улога на јавниот обвинител, структура на криминалитетот, квалитетот на пријавите, како и поради одредени објективните причини.

Во поглед на нерешените кривични пријави, и тоа не само на оние кои се евидентираат како такви во јавните обвинителства, туку и на оние што се евидентирани во Министерството за внатрешни работи и другите органи, нужно е да се истакне дека во најголем број случаи се работи за пријави поднесени од оштетени физички и правни лица и други субјекти, односно пријави поднесени без поткрепа на докази и со отсуство на доволно основи на сомненија за да се иницира постапка пред суд. Од друга страна, овој факт е со директно влијание за примена на институтот собирање потребни известувања, било непосредно од самите јавни обвинители, било преку МВР и други органи. Јавното обвинителство постојано инсистира проверките да се вршат непосредно од самите обвинители, но тоа не секогаш и за сите кривични дела е можно.

б) Истражни дејствија на јавниот обвинител во предистражна постапка

Во 2014 година јавните обвинителства како орган кој ја спроведува истрагата издала наредби за истражни дејствија за 15.290 лица, во подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје за 6.688 лица, наредби за истражни дејствија, Вишото јавно обвинителство Битола за 3.586 лица , Вишото јавно обвинителство Штип за 3.080 лица и Вишото јавно обвинителство Гостивар за 1936 лица издало наредби за истражни дејствија.

Од изнесените податоци,а имајќи предвид дека новиот ЗКП во извештајниот период е во примена само една година , рано е да се извлекат заклучоци дали истражните дејствија се спроведуваат побрзо или не , бидејќи за такви анализи потребно е подолг временски период во кој се земаат предвид сите елементи од постапување на јавниот обвинител . Овде треба да се нагласи дека значително поголемиот број на наредби за спроведување на истражни дејствија, во оваа фаза , се должи на тоа што во ЗКП скратената постапка се применува и за кривични дела за кои е запрета казна затвор до пет години, но и поради тоа што во претходните години дел од овие дејствија (барање за собирање потребни известувања) се евидентирани во посебен оддел.

Во текот на годината применети се посебни истражни мерки во 88 случаи против 219 лица. Делот од извештајот кој се однесува на примената на посебните истражни мерки се наоѓа во годишниот извештај за посебни истражни мерки кој Јавниот обвинител на Република Македонија согласно чл.271 од Законот за кривична постапка го доставува до Собранието на Република Македонија.

4. Одлуки по кривични пријави

а) Број и структура

Основните јавни обвинителства, од вкупниот број на кривични пријави против 39.300 лица по кои постапувале во 2014 година, решиле кривични пријави против 26.966 лица или 68,6%. На крајот на годината како нерешени останале кривични пријави против 12.334 лица или 31,3 %

Структурата на одлуките кои се донесени од основните јавни обвинителства покажува дека:

1) Отфрлени се кривични пријави против 11.985 лица или (30,5%), кој процент во претходниот период бил 21.51 % а сега е зголемен за 8,99%,


2) Поднесени се обвинителни предлози против 4.689 пријавени лица или (11,9%),

3) Поднесени се предлог за казнен налог против 8.837 лица или 22,5%,

4) Против 1.015 лица или 2,58% донесени се наредби за спроведување на истрага,

5) Против 671 лица или 1,71% пријавите се решени на друг начин, кое нешто е идентично со претходниот извештаен период и

6). Предлог спогодба во истражна постапка поднесена е против 269 лица.



б) Отфрлени кривични пријави

Од вкупниот број на решени кривични пријави против 26.966 лица со решение за отфрлање на кривични пријави решени се пријави против 11.985 лица или 44,44%.

Како и претходните години најчести основи за отфрлање на кривичните пријави се:

- пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност,
- не постојат основи на сомнение дека пријавениот го сторил кривичното дело, и
- институтот на откажување на јавниот обвинител од кривично гонење согласно чл.42 и 43 од ЗКП е применет во сите основни обвинителства.

Примената на овие институти во најголем број е присутна на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје во кое се отфрлани кривични пријави против 3.676 лица, со тоа

што само во Основното јавно обвинителство Скопје се отфрлени пријави против 2.822 лица, што во однос на 2013 година претставува зголемување за 148 лица така, основните јавни обвинителства на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје имаат отфрлено кривични пријави против 5.419 лица што во однос на примените 11.800 пријави претставува 46%, а во однос на претходната година претставува зголемување од 9%.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола отфрлени се кривични пријави против 2.462 лица, што е 56,2% од вкупниот број на решени кривични пријави по лица, кое споредбено со претходната година представува зголемување за 24,28%.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип отфрлени се кривични пријави против 2492 лица што од вкупниот број 6.660 пријави по лица претставува 37%.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар отфрлени се кривични пријави против 1612 лица од вкупно примените 5427 кривични пријави или 30%.

Вкупниот број на примени и отфрлени кривични пријави на подрачјата на четирите виши јавни обвинителства е претставен во следнава табела:

Вишо јавно обвинителство Скопје	Отфрлени	Вкупно примени	Процент
Скопје	2.822	5.141	55%
Куманово	1.069	2.422	45%
Велес	688	1566	44, %
Кавадарци	486	1370	36%
Гевгелија	162	903	18%
Крива Паланка	192	398	47,76%
Вишо јавно обвинителство Битола			
Битола	532	1794	44,4%
Прилеп	1248	1.904	66,6%
Охрид	408	1.291	58,1%
Струга	168	680	43,3%
Ресен	106	233	48,1%
Вишо јавно обвинителство Штип			
Штип	476	1220	37,22%
Струмица	729	2277	30,54%
Свети Николе	101	302	32,79%
Радовиш	389	922	41,03%
Кочани	541	1128	43,95%
Делчево	163	307	48,5%
Берово	93	160	53,45%
Вишо јавно обвинителство Гостивар			
Тетово	740	1.645	43,20%
Гостивар	409	1447	32,80%
Кичево	308	704	47,38%
Дебар	155	294	51,67%

Преземање истражни дејствија

Основните јавни обвинители во текот на 2014 година преземале на спроведување на истражни дејствија, на распит на обвинети лица и сведоци на вкупно 10.844 лица.

Во истиот период јавните обвинители вршеле увид на лице место во 2297 случаи и присуствувале на вештачења.

Одлуки по споведени истраги

Во 2014 година основните јавни обвинителства по спроведена истрага поднеле обвинение против 1.473 лица. За 378 лица или 10,9% случаи, јавниот обвинител донел наредба за запирање на истражна постапка, а со прекинување или на друг начин биле решени истрагите за 19 лица или 0,54%, додека во извештајниот период 90 истраги биле запрени по предавање на обвинителен акт или обвинителен акт или предлог на судот.

Наредба за запирање на истражна постапка јавниот обвинител најчесто ја давал по основ на немање доволно докази дека обвинетиот сторил кривично дело кое му се става на товар и по основ дека не се работи за кривично дело за кои гонењето се презема по службена должност.

в) Поднесени наредби за спроведување истрага

Основните јавни обвинителства во 2014 година донеле наредба за спроведување истрага против 1015 лица.

Истражните судии во 2014 година постапувале и по нерешени истраги против 4.781 лица, така што вкупно во работа имало истражни предмети против 5.796 лица.

Од вкупниот број на истраги по кои е постапувано решени се истраги против 3.411 лица, а на крајот на годината како нерешени останале против 2.385 лица.

г) Учество во истрагата

Основните јавни обвинители учествувале во истрага при распит на обвинети лица и сведоци за 10.844 лица.

При увиди и вештачења јавните обвинители имале учество во 2.297 случаи.

д) Примена на мерката притвор

Мерката притвор во 2014 година е применета против 504 лица, што во однос на 770 лица во 2013 година е намалување од 267 лица. Од годишните извештаи на јавните обвинителства произлегува дека во најголем број случаи мерката притвор траела до 30 дена, а во помал број до 60, 90 или преку 90 дена. Времетраењето на притворот согласно одредбите на Законот за кривична постапка е врзано за висината на казната за поделни кривични дела.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје по предлог на основните обвинителства мерката притвор била определена против 334 лица кое во споредба со 2013 година од 462 лица се намалување за 128 лица.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола оваа мерка била определена за 71 лица, која бројка во споредба со 186 лица од 2013 година е намалени за 36 лица.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар за извештајниот период определено е притвор против 66 лица, кое во споредба со претходните 65 од 2013 година значи намалување за 1 едно лице.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип мерката притвор била определена за 33 лица, кое во споредба со 57 лица од 2013 година значи намален број за 24 лица.

Како и во изминатите години, мерката притвор била најприменувана спрема сторителите на кривични дела против имотот, потоа за кривични дела против животот и телото и кривични дела против здравјето на луѓето.

5) Одлуки по спроведена истрага

Од вкупниот број на истраги против 5.796 лица, по кои постапувале истражните судии и Јавните обвинители во 2014 година, решени се истраги против 3.411 лица или

(58,85%) а на крајот на годината останале нерешени истраги против 2385 лица или (41,14%).

Во однос на претходната година кога од вкупниот број на истраги против 10.414 лица биле решени против 5.645 лице или (48,63%) а останале нерешени истраги против 4.769 лица или за (45,79%), во извештајната година има намалување на решените истраги за 2,7% или за 2.234 лица, како и намалување на нерешени истраги за 2.384 лица, односно изразени во проценти за 2,8%.

Податоците на одлуките по вид и број на решени истраги искажани се во следната табела:

Вишо јавно обвинителство	Обвиненија	Изјави за откажување од гонење и наредби за запирање на истрага	Прекратени	Решени на друг начин	Предлог спогодба по поднесени по обвинителен акт
Скопје	8.245	470	69	34	6
Битола	2109	183	1	12	4
Штип	3488	187	14	14	5
Гостивар	2011	142	5	8	-
ВКУПНО:	15.853	708	24	121	15

6) Обвиненија

Во 2014 година јавните обвинителства поднеле обвиненија против вкупно 15.853 лица, што е за 3796 лица повеќе во однос на претходните 12.057 од 2013 година.

Од вкупниот број на поднесени обвиненија, против 4689 лица поднесени се обвинителни предлози, против 8337 лица поднесени се предлози за казнен налог и против 2.385 лица поднесени се обвинителни акти по спроведени истраги, 269 -предлог спогодба во истражна постапка и 15 предлог спогодба по поднесена обвинителен акт..

а) Одлуки на судот по поднесените обвиненија

Во 2014 година основните судови постапувале по поднесени обвиненија против вкупно 25.689 лица, од кои против 15.853 лица биле поднесени од предметите примени во текот на годината, а против 9.836 лица кои останале непресудени од претходните години.

Во 2014 година биле донесени пресуди против 16.959 лица, што во однос на 12.985 лица од 2013 година, е повеќе за 3974 лица.


Според видот на пресудите, состојбата е следната:

Вид на пресуди	Број на лица 2013	Број на лица 2014	ПРОЦЕНТ 2014
Осудителни пресуди	11.005	15.53	91,55%
Ослободителни пресуди	429	411	2,42%
Одбивателни пресуди	834	565	3,33%
Запирање по предавање на обвинителниот акт на судот и по повлечено обвинение	489	176	1,04%
Мерка за безбедност	126	227	1,63%
Судска опомена	102	54	0,32%
Вкупно	12.985	16959	



Од вкупниот број на донесени пресуди, осудителните пресуди донесени се против 15,526 лица или 91 %. Судовите изрекле уловни осуди против 9684 лица или 62.3%. што во однос на 2013 година кога биле донесени условни пресуди за 5.209 лица преставува зголемување за 4.475 лица или 15 %. Парични казни изречени се против 3.324 лица или 21 % што е зголемување за 643 лица во однос на 2013 година кога имало 2.681 лица.

Затворски казни изречени се спрема 2.581 лица или 16,6% што во однос на претходниот период од 2013 година – 3.185 лица значи намалување за 534 лица или 11,7%, а судски опомени за 54 лица или 0,34% што во однос на 2013 година е намален број за 48 лица.



На крајот на 2014 година останале непресудени обвиненија против 8.811 лица што во однос на непресудени обвиненија во 2013 година е помалку за 1.180 лица.

Во извештајната година со примена на новиот институт спогодување донесени се 284 пресуди со спогодба. Во следниот табеларен приказ е даден статистички преглед според висина на предвидената и изречената санкција :

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ОД ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНТЕЛТВА ПО НОВИОТ ЗКП ОД ТЕКОВНАТА 2014/2015 ГОДИНА (ПОСЕБНО ОД СПОГОДБИТЕ СКЛУЧЕНИ СО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА)

	Кривични дела за кои согласно законот е пропишана парична казна или казна затвор до 3 години				Кривични дела за кои согласно законот е пропишана казна затвор до 5 години				Кривични дела за кои согласно законот е пропишана казна затвор до 10 години				Кривични дела за кои согласно законот е пропишана казна затвор од најмалку 4 години, односно 8 години или доживотна казна затвор			
	Ефек. Казна затвор	Парична казна	Условна осуда	Други Санкции	Ефек. Казна затвор	Парична Казна	Условна осуда	Други Санкции	Ефек. Казна затвор	Парична Казна	Условна осуда	Други Санкции	Еф. Казна затвор	Пар. Казна	Усл. осуда	Др. Сан. кц.
ВЈО Скопје	1	12	20	+ 1 забрана за ПМВ	11	4	39	+ 4	12		31	+ 7	10	17	11	
ВЈО Штип					7	12	21		3		4		1			
ВЈО Гостивар							1									
ВЈО Битола	6	19	3		7	5	3		6		4					

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ СОГЛАСНО НОВИОТ ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

	Кривични дела за кои согласно законот е пропишана казна затвор до 5 години				Кривични дела за кои согласно законот е пропишана казна затвор од најмалку 4 години, односно 8 години или доживотна казна затвор			
	Ефективна казна затвор	Парична казна	Условна осуда	Други санкции	Ефективна казна затвор	Парична казна	Условна осуда	Други санкции
ОЈО Гонење на организиран криминал и корупција	41		4	+ 1 Протерување странец од држава	11			

Б. КРИВИЧНИ ДЕЛА ИЗВРШЕНИ ОД МАЛОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ

1. Примени кривични пријави

Во 2014 година примени се кривични пријави спрема 1.628 малолетници што во вкупен обем на работа по кривични пријави против познати сторители на кривични дела од 29.736 лица претставува учество од 5,47%.

Во текот на годината јавните обвинителства постапувале и по нерешени кривични пријави против 49 малолетници од претходната година, така што во вкупен обем на работа имале кривични пријави спрема 1.677 малолетници.

Од вкупниот број на кривични пријави по кои е постапувано во 2014 година решени се пријави против 1.579 малолетник или 96,99% а на крајот на годината останале нерешени пријави спрема 98 малолетници или 3,01%. Од вкупниот број на нерешени кривични пријави во јавното обвинителство се евидентирани само 23, а останатите 75 се кај други органи.

Од вкупниот број на решени пријави поднесени против 1.579 малолетник, спрема 458 малолетника или 30,01% се отфрлени кривични пријави, спрема 985 малолетници или 37,62 % поднесени се барања за поведување на подготвителна постапка, а на друг начин решени се спрема 136 малолетници или 8,62%.

Од 458 отфрлени пријави, 235 се отфрлени спрема деца или 48,69% , а 223 или 51,31% се отфрлени со примена на начелото на опортунитет и други основи.

2. Подготвителна постапка

Во 2014 година спрема 985 малолетници поднесени се барања за поведување на подготвителна постапка, што во однос на претходната година е помалку за 27 малолетници.

Во текот на годината, судиите за малолетници постапувале и по нерешени подготвителни постапки против 445 малолетници од претходната година, така што вкупно во работа имало постапки спрема 1.430 малолетници.

Во 2014 година решени се подготвителни постапки спрема 1.075 малолетници, а на крајот на годината како нерешени останале спрема 355 малолетници .

По завршените подготвителни постапки од страна на јавните обвинителства поднесени се предлози за изрекување воспитни мерки спрема 703 малолетници што од вкупно завршените подготвителни постапки изнесува 65,4%, спрема 296 малолетници или 34,4% поднесени се предлози за запирање на постапката, спрема 14 малолетници или 1,3% постапката била решена на друг начин и спрема 62 малолетници, односно за 5,77% подготвителната постапка е прекратена.

3. Предлози за примена на воспитни мерки и за казнување

Во 2014 година од основните јавни обвинителства биле поднесени предлози за изрекување на воспитни мерки спрема 703 малолетници. Во однос на 2013 година кога биле поднесени предлози за изрекување на воспитна мерка спрема 698 малолетници, и во извештајната година зголемени се предлозите за 5 малолетници.

4. Одлуки на судот и жалби на јавните обвинители

Во 2014 година од страна на судиите за малолетници донесени се одлуки спрема 884 малолетници, од тоа спрема 529 малолетници изречени се мерки за засилен надзор, спрема 58 заводски мерки, а спрема 337 постапката е запрена.

Против одлуките на судиите за малолетници вложени се вкупно 25 жалби, од кои јавните обвинители вложиле 1 жалба, а малолетниците и нивните бранители вложиле вкупно 24 жалби, од кои 3 се уважена, а 29 се одбиени.

В. КРИВИЧНИ ДЕЛА ИЗВРШЕНИ ОД НЕПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ

Во јавните обвинителства во извештајната година примени се кривични пријави против 19.728 непознати сторители на кривични дела, што во однос на 21.291 во 2013 година претставува намалување од 1.563 пријавени лица односно за 7,3%. Јавните обвинителства по новопримени кривични пријави доставиле 17.499 наредба до МВР за откривање на сторители на кривични дела, додека за 611 новопримени кривични пријави ставиле наредби до други органи.

Во 2014 година јавните обвинители вкупно во работа имале кривични пријави против 142.791 непознати лица, од кои 123.063 од претходните години по кои сторителите на кривични дела останале неоткриени. Од јавните обвинители по основ на застареност биле отфрлени кривични пријави против 12.690 непознати сторители на кривични дела.

Органите за внатрешни работи во извештајната година откриле сторители по вкупно 1634 кривична пријава, од кои 432 по пријавите поднесени од претходните години, додека останатите 1.202 од извештајниот период. На крајот на годината останале неоткриени сторители по 128.166 кривични пријави, а 226 пријави отстапени се на надлежност на други обвинителства.

Г. СТРУКТУРА НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Во овој дел од Извештајот ќе бидат изнесени податоци за движењето на криминалот спрема структурата на кривичните дела. Посебно ќе биде дадено движењето на криминалот по пооделни глави од **Кривичниот законик** и преглед на податоци за карактеристични кривични дела во споредба со 2013 година.

Изнесените податоци за структурата на кривичните дела се однесуваат на бројот на кривични пријави по лица, поднесени обвиненија и донесени пресуди во извештајната година.

Во текот на 2014 година јавните обвинителства постапувале по кривични пријави против вкупно 39.300 полнолетни сторители на кривични дела, од кои новопримени се пријави против 28.108 лица, а против 11.192 лица што останале нерешени од претходната година. Во 2014 година поднесени се обвиненија против вкупно 15.853 лица и тоа против 2.543 лица обвинителен акт по спроведена истрага, против 8.337 лица предлог за казнен налог и против 4.689 лица обвинителни предлози, 269 предлог спогодби во истражна постапка и 15 предлог спогодби по обвинителен акт.

Карактеристично е тоа што во однос на претходната 2013 година кога бројот на осудителни пресуди изнесувале 11.005 во извештајниот период оваа бројка изнесува 15.526 осудени лица што подразбира зголемување за 4.521 лица.

Податоците за кривичните пријави, поднесени обвиненија и донесени пресуди во последните три години се искажани во следниот преглед:

Видови одлуки	2012	2013	2014	разлика
Пријавени лица	21.187	20.504	28.108	+7604
Незавршени кривични пријави	9.329	10868	11.192	+324
Вкупно кривични пријави	30.516	31372	39.300	+7928
Поднесени обвиненија по истрага	4.684	4506	2.543	-1963
Предлог за казнен налог	526	493	8.337	
Обвинителни предлози	7.051	7058	4.689	-2369
Предлог спогодба во истражна постапка			269	
Предлог спогодба по поднесен обвинителен акт			15	
Вкупно обвиненија	12.261	12057	15.853	+3796
Осудителни пресуди	10.672	11005	15.526	+4521
Ослободителни пресуди	452	429	411	-18
Одбивателни пресуди	712	834	565	-269
Судски опомени	122	102	54	-48
Вкупно пресуди	11.958	12370	16556	+4186

- Други судски одлуки	2013	2014
- Запрени по предавање на обвинителен акт на судот	335	176
- Мерки за безбедност	126	227

Состојбата на структурата на криминалитетот според кривичните дела систематизирани према посебните глави на Кривичниот законик на Република Македонија е следната:

Глава XIV од КЗ - Кривични дела против животот и телото

Во текот на 2014 година за кривичните дела од оваа глава примени се кривични пријави против 1.424 лица, кои заедно со кривичните пријави од поранешниот период против 379 лица, вкупно во работа јавните обвинителства постапувале по кривични пријави 1.803 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 869 лица. Судовите во 2014 година донеле првостепени пресуди спрема 909 лица.

Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 1.336 лица и незавршени против 342 лица или вкупно против 1.678 лица има зголемување за 125 пријавено лице, а зголемување е евидентирано и по однос на поднесени обвиненија против 52 лица, додека за 96 лица повеќе донесени се првостепени пресуди.

Глава XV од КЗ - Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот

Во текот на 2014 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 893 лица, од кои новопријавени се 648 лица, а против 245 лица останале нерешени во претходната година. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 363 лица, а судовите донеле првостепени пресуди према 407 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 971 лице од кои новопријавени се 760 лица, а против 211 лица што биле нерешени во претходната година има намалување во обемот на пријавени лица за 78, намалување на поднесени обвиненија за 39 лица и зголемување на донесени пресуди за 54 лица.

Глава XVI од КЗ - Кривични дела против изборите и гласањето

Во текот на 2014 година за овие кривични дела е постапувано по вкупно кривични пријави против 183 лице, од кои само против 138 лица што биле примени во текот на

годината, а против 170 лица што пријавите останале нерешени од претходната година. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле обвиненија против 10 лица, а за 14 лица судовите донеле пресуди. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 211 лица, од кои против 142 лица се новопријавени, а 19 лица што останале нерешени од претходната година имаме намалување за 28 пријавено лице. Исто така, е евидентирано и намалување на поднесени обвиненија против 3 лице и помалку донесени пресуди за 6 лица.

Глава XVII од КЗ - Кривични дела против работните односи

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 79 лица што заедно со нерешени кривични пријави од поранешен период против 48 лица, претставува вкупна бројка од 127 лица по кои е постапувано. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 39 лица, а од страна на судовите биле донесени првостепени пресуди против 35 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 174 лица, од кои против 107 лица новопријавени и против 67 лица што останале нерешени, а биле поднесени обвиненија против 23 лица и од судовите пресудени се 37 лица се бележи намаулување по однос на пријавени за 47 лица, намалување обвиненија за 13 лица и пресудени помалку за 2 лица.

Глава XVIII од КЗ - Кривични дела против честа и угледот

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 2 лица и 1 од порано. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 1 лица, а од судовите не донеле пресуди. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 4 лица имаме намалување за 2 лица, по однос на поднесени обвиненија намалување за 1 лице, а судовите не донеле пресуди.

Со Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик објавен во Службен весник на РМ бр.142/12 од 13.11.2012 година, е извршена декриминализација на поголем дел од кривичните дела предвидени во оваа Глава.

Глава XIX од КЗ - Кривични дела против половата слобода и половиот морал

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 118 лица и заедно со кривични пријави од поранешен период против 20 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 138 лица. Јавните обвинителства поднеле вкупно обвиненија против 65 лица, а од судовите биле донесени пресуди против 88 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 147 лица и незавршени против 7 лица или вкупно против 147 лица, биле поднесени обвиненија против 94 лица и пресудени се 115 лица, се бележи намалување за 29 пријавени лица, намалување на поднесени обвиненија за 29 лица и помалку пресудени за 27 лица.

Глава XX од КЗ Кривични дела против бракот, семејството и младината

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 591 лица и заедно со кривични пријави од поранешен период против 189 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 780 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 408 лица, а од страна на судовите во 2014 година донеле првостепени пресуди према 357 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 565 лице и незавршени против 164 лица или вкупно против 729 лица, имаме зголемување за 26 лица, зголемување на поднесени обвиненија против 23 лица и намалување на донесени пресуди за 20 лица.

Глава XXI од КЗ - Кривични дела против здравјето на луѓето

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 914 лица и заедно со кривични пријави од поранешен период против 174 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 1088 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 555 лица, а од судовите пресудени се 646 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 725 лица и незавршени против 117 лица или вкупно против 842 лица имаме зголемување за 189 лица, како и поднесени обвиненија против 536 лица, со што имаме зголемување за 20 лица, а судовите донеле пресуди према 580 лица или повеќе за 66 лица.

Глава XXII од КЗ - Кривични дела против животната средина и природата

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 223 лица и заедно со кривични пријави од поранешен период против 147 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 370 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 96 лица, а од страна на судовите донесени се првостепени пресуди према 160 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 267 лица и незавршени против 140 лица или вкупно против 407 лица имаме намалување за 44 лица, како и поднесени обвиненија против 154 лица имаме намалување за 58 лица, а судовите донеле пресуди према 137 лица или повеќе за 23 лица.

Глава XXIII од КЗ - Кривични дела против имотот

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 6.928 лица и заедно со кривични пријави од поранешен период против 5.252 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против вкупно 12.180 лица. Јавните обвинителства во 2014 година за овие кривични дела поднеле обвиненија против 5.700 лица, а страна на судовите донесени се пресуди против 5.528 лица. Во споредба со претходната 2013 година се бележи намалување за 818 пријавени лица, зголемување на поднесени обвиненија против 798 лица и донесени се повеќе пресуди за 163 лица.

Глава XXIV од КЗ - Кривични дела против културното наследство и природните реткости

Во текот на 2014 година, за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 12 лица и заедно со кривичните предмети од порано против 4 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 16 лица.

Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 6 лица, а од судовите донесени се пресуди против 6 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против 25 лица биле поднесени обвиненија против 12 лица, а пресудени биле 8 лица, се забележува дека бројот на пријавени лица е намали за 13 лица, зголемување за 7 обвинети и ист број на пресудени лица.

Глава XXV од КЗ - Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството

Во текот на 2014 година, за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 719 лица и заедно со кривичните пријави од поранешен период против 208 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 927 лице. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 396 лица, а од судовите биле донесени пресуди против 475 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 619 лица и заедно со

незавршени против 203 лица или вкупно против 822 лице, биле обвинети 477 лица, а пресудени 485 лица, имаме зголемување за 100 пријавени лица, намалување за 81 обвиненија и донесени помалку пресуди за 10 лица.

Глава XXVI од КЗ - Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот

Во текот на 2014 година, за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 384 лица и заедно со кривичните пријави од поранешен период против 143 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 399 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 190 лица, а од страна на судовите биле донесени првостепени пресуди према 189 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 526 лица, од кои обвинети се 161 лица, а од страна на судовите пресудени 189 лица, се бележи намалување на број на кривични пријави за 128 лица, зголемување на поднесени обвиненија за 29 лица и ист број на предмети и лица.

Глава XXVII од КЗ - Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 3.048 лица и заедно со кривичните пријави од поранешниот период против 2.493 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 5549 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 2.237 лица, а од страна на судовите за овие кривични дела пресудени се 2.318 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 5.541 лица, а биле обвинети 2.122 лица и донесени пресуди против 2.059 лица се бележи зголемување на пријавени за 396 лица, зголемување на донесени пресуди за 259 лица и повеќе обвинети за 115 лица.

Глава XXVIII од КЗ - Кривични дела против државата

Во 2014 година за кривичните дела од оваа глава има 1 новопријавено лице, така што во извештајниот период е постапувано против вкупно 3 лице. Оваа година има поднесено обвинение за 1 лице. Во текот 2013 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против 1 лица, што во однос на претходните години бележи зголемување на пријавени за 2 лица. Во текот на годината има обвинение за 1 лице и нема донесено пресуда.

Глава XXIX од КЗ - Кривични дела против вооружените сили

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 5 лица додека против 1 пријавено лице се евиндетира од поранешен период така да Јавно обвинителство постпувало по кривични пријави проти вкупно 6 лица.. Јавните обвинителства во 2013 година поднело обвинение против 1 лица. Во споредба со претходната година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против 11 лице, било обвинетот 8 лица и прерсудени 5 лица имамо намалување за 1 пријавено лице, намалување на поднесени обвинениа за 7 лица и зголемување на пресудени за 1 лице.

Глава XXX од КЗ - Кривични дела против службената должност

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 1568 лице и заедно со нерешени пријави против 862 лица од поранешен период, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против вкупно 2.430 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 333 лица, а од страна на судовите донесени се првостепени пресуди против 317 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 2.450 лица, биле поднесени обвиненија против 293 лица и од првостепените судови пресудени 319 лица, се бележи зголемување на пријавени лица за 18, а зголемување за поднесени обвиненија за 40 лица, а и од судовите помалку биле донесени

пресуди за 2 лица.

Глава XXXI од КЗ - Кривични дела против правосудството

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 480 лица и заедно со кривичните пријави од поранешниот период против 210 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 700 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 201 лица, а од судовите биле донесени првостепени пресуди против 225 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 700 лица, биле поднесени обвиненија против 170 лица и пресудени 151 лица се забележува зголемување на број на пријавени лица за 1, но и намалување на обвинети за 31 лица и повеќе пресудени за 74 лица.

Глава XXXII од КЗ - Кривични дела против правниот сообраќај

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 9765 лица, кои заедно со кривичните пријави од изминатиот период против 296 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 100614 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 3885 лица, а од страна на судовите за овие кривични дела биле донесени пресуди против 3807 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 934 лица, биле обвинети 380 лица и пресудени 443 лица, имаме зголемување за 9176 пријавено лице, повеќе за 3505 обвинети лица и за 3364 повеќе пресудено лице.

Глава XXXIII од КЗ - Кривични дела против јавниот ред

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 1.233 лица и заедно со кривичните пријави од поранешен период против 325 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 1.558 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 1079 лица, а од страна на судовите биле донесени пресуди против 1247 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 1.705 лица, биле обвинети 1014 лица и од судовите пресудени 998 лица, имаме намалување за 189 пријавени лица, повеќе обвинети за 65 лица и повеќе пресудени за 249 лица.

Глава XXXIV од КЗ - Кривични дела против човечноста и меѓународното право

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примена е една кривична пријава против 1 лице, не е поднесени обвиненија и нема донесена пресуда. Во 2013 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави поднесени против 3 лица, било поднесено обвинение против 3 лица а од страна на судот не била донесена 1 пресуда. Во споредба со претходната година има намалување за 4 лица по поднесени кривични пријави, а од страна на првостепените судови нема обвинение нема донесено пресуда .

Кривични дела по посебни закони

Во текот на 2014 година за овие кривични дела примени се вкупно кривични пријави против 78 лица и заедно со кривичните пријави од поранешниот период против 22 лица, во извештајниот период било постапувано по кривични пријави против 100 лица. Јавните обвинителства во 2014 година поднеле вкупно обвиненија против 55 лица, а судовите донеле пресуди против 48 лица. Во споредба со претходната 2013 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 143 лица, биле поднесени обвиненија против 70 лица и од страна на судовите донесени пресуди против 34 лица, имаме намалување за 53 пријавени лица, за помалку 15 обвинети лица, но помалку за повеќе за 58 пресудени лица.

За движењето на криминалот по поедини карактеристични кривични дела кои се појавуваат во поголем обем во структурата на кривичните дела во 2014 година, во споредба со 2013 година, го даваме следниот преглед:

КРИВИЧНО ДЕЛО	пријавени лица		обвиненија		пресуди	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Глава XIV од КЗ - Кривични дела против животот и телото						
- Убиство чл.123 ст.1	32	26	/	21	26	19
- Убиство чл.123 ст.2	23	12	/	12	38	10
- Убиство во обид	29	37	/	22	26	29
- Тешка телесна повреда чл.131	342	342	213	292	286	308
Глава XV од КЗ- Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот						
-Противправно лишување од слобода чл.140	44	59	35	37	35	57
-Грабнување чл.141	40	19	25	17	25	9
Глава XIX од КЗ - Кривични дела против половата слобода и половиот морал						
-Силување чл.186	45	49	19	25	36	27
-Полов напад врз дете чл.188	42	34	27	19	31	35
Глава XX од КЗ - Кривични дела против бракот семејството и младината						
Точење алкохол на малолетници чл.204 од КЗ	/	31	/	16	/	10
Глава XXI од КЗ - Кривични дела против здравјето на луѓето						
-Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори - чл.215	541	700	423	328	476	498
Глава XXIII од КЗ- Кривични дела против имотот						
-Кражба чл.235 став 1	2836	2041	1796	1642	1863	1826
-Тешка кражба чл.236	2331	2113	1926	1872	2339	1965
-Разбојништво чл.237	205	192	175	123	179	177
-Изнуда чл. 258	/	67	/	16	/	18
Глава XXV од КЗ - Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанство						
- Фалсификување пари чл.268	76	73	13	69	47	59
- Криумчарење чл.278	82	79	85	61	97	72
- Даночно затајување чл.279	266	226	217	156	231	221
Глава XXVII од КЗ - Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај						
- Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот чл.300	629	584	476	390	512	483
Глава XXIX од КЗ - Кривични дела против вооружените сили	/	/	/	/	/	/

Глава XXX од КЗ - Кривични дела против службената должност						
- Злоупотреба на службената положба и овластување чл.353	1414	1378	231	256	257	210
- Примање поткуп чл.357	13	14	5	12	14	15
-Фалсификување службена исправа чл.361	34	44	14	18	12	12
Глава XXXI од КЗ - Кривични дела против правосудството						
- Неизвршување на судска одлука чл.377	35	61	7	22	10	12
Глава XXXII од КЗ - Кривични дела против правниот сообраќај						
-Фалсификување исправа чл.378	446	639	325	346	390	407
Глава XXXIII од КЗ - Кривични дела против јавниот ред						
-Спречување службено лице во вршење службено дејствие чл.382	188	172	145	163	157	177
- Насилство чл.386	561	495	420	404	336	442
-Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи чл.396	223	192	168	169	216	219

Д. ПРАВНИ ЛЕКОВИ

1. Редовен правен лек - Жалба

а) Вишите јавни обвинителства во 2014 година постапувале по жалбите на првостепените пресуди против вкупно 6.854 лица.

Од вкупниот број на поднесени жалби по кои е постапувано, од основните јавни обвинителства поднесени се жалби против 2.088 лица, од обвинетите жалби против 4.620 лице, а 146 жалби биле изјавени од оштетени лица.

Постапувајќи по поднесените жалби вишите јавни обвинителства ставиле предлози против 2204 лица жалбите да се уважат, против 4.229 жалбите да се одбијат и против 77 лица жалбите делумно да се уважат. Истовремено пресудиле против 248 лица жалбите да бидат отфрлени како ненавремени или недозволени, а во 234 случаи не биле овластени да се изјаснат по жалбите.

Јавните обвинители учествувале на 1.360 јавни седници и на 3.029 нејавни седници.

Апелационите судови одлучувајќи по жалбите во 2.029 случаи го уважиле предлогот на јавните обвинители, а во 572 случаи донеле одлука поинаква од предлогот.

б) Постапувањето по поднесени жалби поединечно по виши јавни обвинителства е прикажан во следниов наративен и табеларен приказ:

- Вишо јавно обвинителство Скопје

Во текот на 2014 година Вишото јавно обвинителство Скопје постапувало по 4.042 жалби, изјавени против одлуките на првостепените судови. Од вкупниот број жалби по лица, 1113 се изјавени од основните јавни обвинителства, 2.856 од обвинетите и 73 жалби се изјавени од оштетените.

Изјавени жалби		
Јавен обвинител	Обвинет	Оштетен
1113	2.856	73

Во текот на 2014 година согласно ЗКП, биле поднесени 3.009 обвинителни акти, а во смисла на чл.431 ст.2 од ЗКП, 1033 обвинителни предлози.

Предлози на јавен обвинител по изјавените жалби	
По обвинителен акт	По обвинителен предлог
3.009	1013

Од вкупно ставени предлози против 4042 лица, јавните обвинители одлучиле жалбите против 1175 лица да се уважат, против 44 делумно да се уважат и во 2642 случаи жалбите да се одбијат. Во 113 случаи се дадени предлози жалбите да се отфрлат како ненавремени или недозволен, а во 54 случаи не дале свој предлог по повод поднесени жалби, бидејќи тие биле поднесени по основ на трошоците на постапката или пак од страна на обвинетите за кривични дела за кои гонењето се презема по приватна тужба.

Број и структура на дадените предлози		
Да се уважи	Делумно да се уважи	Да се одбие
1175	44	2.642

Во текот на 2014 година вишите јавни обвинители во 14 случаи се откажале од изјавените жалби на основните јавни обвинители, што во споредба со 2013 година кога се откажале во 11 случаи има зголемување за 3. Бројот на жалбите од кои се откажал јавниот обвинител спореден со вкупниот број на поднесени жалби од страна на основни јавни обвинителства е незначителен што зборува во прилог дека основните јавни обвинителства во најголем број случаи поднеле основани жалби.

За причините поради кои вишиот јавен обвинител се откажал од жалбите поднесени од страна на основните јавни обвинителства, истите со службена белешка се известувани.

Во текот на 2014 година вишиот јавен обвинител учествувал на 871 јавни седници и на 1.944 нејавни седници одржани пред Апелациониот суд. Јавните обвинители само во 2 случаи го измениле поднесениот писмен предлог до второстепениот суд.

Во изнесените бројки не влегува бројот на жалби што административно се вратени, ниту пак бројот на одлуки на второстепениот суд со кои одлучил поинаку од предлогот на јавниот обвинител.

Во извештајната година од страна на ВЈО Скопје нема иницирано барања за заштита на законитост.

- Вишо јавно обвинителство Битола

Во текот на 2014 година во Вишото јавно обвинителство Битола биле примени жалби на првостепените пресуди против вкупно 1.109 лица.

Од вкупниот број најголем број се жалбите изјавени од обвинетите и тоа 705 или 60,3 %, потоа од основните јавни обвинители 378 или 38% и 26 од оштетените 1,5%.

Изјавени жалби			
Јавен обвинител	обвинети	оштетени	Вкупно
378	705	26	1109

Во однос на претходната 2013 година кога обвинителите вложиле 492 жалби, обвинетите вложиле 841 жалба а оштетените 22 жалби, се забележува дека имаме намалување на поднесени жалби од јавните обвинители за 114, од обвинетите за 136 помалку, а од оштетените за 4 повеќе.

Вишото јавно обвинителство Битола се откажало од 1 жалба.

Од вкупно изјавените жалби за 1.109 лица јавниот обвинител предложил 645 жалби да се одбијат како неосновани, да се уважат 381, делумно да се уважат 20, да се отфрлат како недозволени и неблаговремени 33 или, а од 1 жалба се откажал.

Во текот на 2014 година јавниот обвинител зел учество на 117 јавни и на 599 нејавни седници или вкупно 716 седници.

По поднесените жалби Апелациониот суд Битола донел 964 одлуки од кои 773 како во предлогот на Вишо јавно обвинителство Битола и 191 поинаку од неговиот предлог.

Во текот на 2014 година од страна на Вишо јавно обвинителство Битола биле поднесени 8 иницијативи за подигање Барање за заштита на законитоста, од кои од Јавниот обвинител на Република Македонија 5 иницијативи се одбиени.

- Вишо јавно обвинителство Штип

Во 2014 Вишото јавно обвинителство Штип постапувало по 906 изјавени жалби.

Најголем број на жалби биле изјавени од страна на обвинетите 573 или 63,25%, потоа од основните обвинители против 325 лица или 35,87%, а од оштетените за 8 лица или 0,88%.

Изјавени жалби			
Јавен обвинител	обвинети	оштетени	Вкупно
325	573	8	906

Од вкупно 906 жалби поднесени против првостепените одлуки, против 299 лица се по обвинителни предлози, а по обвинителни акти против 607 лица. Јавниот обвинител ставил предлог за 348 лица жалбата да се уважи, за 512 лица жалбата да се одбие, за 9 лица жалбата делумно да се уважи, за 18 лица жалбата да се отфрли како ненавремена или недозволена.

По жалбите против 19 лица Вишо јавно обвинителство не дало предлози, затоа што се работело за погрешно доставени предмети, за кои во конкретните случаи кривичното гонење било од страна на приватните тужители.

Одлуките на Апелациониот суд во Штип биле идентични со предлозите на Вишото обвинителство во 624 случаи од решените, а во 231 одлуките биле поинакви од дадениот предлог на јавниот обвинител.

Јавните обвинители учествувале во 98 јавни и 492 нејавни седници пред Советите на Апелациониот суд Штип. Нема иницијативи до Јавно обвинителство на Република Македонија за барање на заштита на законитоста.

- Вишо јавно обвинителство Гостивар

Во 2014 Вишото јавно обвинителство Гостивар се постапувало по 797 изјавени жалби.

Најголем број на жалби биле изјавени од страна на обвинетите и тоа 486 лица или 61%, потоа од основните обвинители против 272 лица или 34%, а од оштетените за 39 лица или 5%.

Изјавени жалби			
Јавен обвинител	обвинети	оштетени	Вкупно
272	486	39	797

Од вкупно 797 жалби поднесени против првостепените одлуки, против 285 лица се по обвинителни предлози, а по обвинителни акти против 512 лица. Јавниот обвинител ставил предлог за 300 лица жалбата да се уважи, за 430 лица жалбата да се одбие, за 4 лица жалбата делумно да се уважи.

Предлози на јавни обвинители по изјавени жалби	
По обвинителен акт	По обвинителен предлог
512	285

По жалбите против 21 лица Вишо јавно обвинителство не дало предлози, затоа што се работело за погрешно доставени предмети, за кои во конкретните случаи кривичното гонење било од страна на приватните тужители.

Одлуките на Апелациониот суд во Гостивар биле идентични со предлозите на Вишото обвинителство во 632 случаи од решените, а во 150 одлуките биле поинакви од дадениот предлог на јавниот обвинител.

Јавните обвинители учествувале во 274 јавни и 486 нејавни седници пред Советите на Апелациониот суд Гостивар. Нема иницијативи до Јавно обвинителство на Република Македонија за барање на заштита на законитоста.

Одлуки на јавни обвинители по поднесени жалби на решение за отфрлање на кривични пријави

Вишите обвинителства Скопје, Битола, Штип, Гостивар, постапувале по поднесени жалби по донесени решенија за отфрлање на кривични пријави согласно примена на новиот закон за кривична постапка. Одлуките на јавниот обвинител по поднесени жалби се прикажани во дадениот табеларен приказ.

Виши обвинителства	Вкупно поднесени жалби	Одлуки на јавниот обвинител по поднесени жалби				Нерешени на крај на период	Прибавените нардеби	Одлуки на јавниот обвинител по приговор		
		ненавремени	недозволен	Потврдени решенија	Уважена жалба			ненавремени	недозволен	уважени
Скопје	1585	10	68	1411	96	-				
Битола	272	6	11	154	95	6	1			
Штип	1605	69	14	1447	75	-	2			2
Гостивар	473	11	2	400	60	-				
Вкупно	3935	96	95	3412	326	6	3			2

2. Вонредни правни лекови

а) Во кривична постапка

Јавното обвинителство на Република Македонија, во текот на 2014 година, примило 484 иницијативи за подигање барање за заштита на законитост.

Од претходната година нерешени останале 13 иницијативи, така да вкупниот збир на иницијативи во извештајниот период изнесува 497.

Од вкупно 484 иницијативи, примени во 2014 година, се поднесени барања за заштита на законитост против судски пресуди, додека 330 иницијативи се одбиени, а на крајот на годината останале нерешени 112 иницијативи. Од вкупно 56 поднесени барања 34 барања се уважени, по 14 барања не е донесена судска одлука.

Во 2014 година, Јавното обвинителство на Република Македонија пред Врховниот суд во жалбена постапка учествувало во 44 случаи по одлуки на второстепениот суд.

Јавното обвинителство на Република Македонија во извештајната година постапувало и по 379 предмети по Барање за вонредно преиспитување на правосилна судска пресуда, а исто така и по 299 барања за вонредно ублажување на казната поднесени

против кривичните пресуди донесени од основните судови. Од нив а 34 барања биле поднесени против кривични пресуди донесени од Одделението за борба против организираниот криминал и корупција при Основниот суд Скопје I Скопје. По сите предмети, јавниот обвинител се произнел со образложени одговори доставени до Врховниот суд на Република Македонија.

б) Граѓанско - судски постапки

Со започнување на примената на Законот за парнична постапка од 27.12.2005 година, во граѓанските спорови вонредното правно средство Барање за заштита на законитоста против правосилните судски одлуки е укинато, меѓутоа во текот на извештајниот период во Јавното обвинителство на Република Македонија, примени се 31 иницијативи за Барање за заштита на законитоста кои се одбиени како недозволенени.

в) Управно-судска и управна постапка

Според Законот за управните спорови од 2006 година, Јавниот обвинител на Република Македонија има овластување пред Врховниот суд на Република Македонија да поднесе барање за заштита на законитоста против одлука на Управниот суд донесена по тужба за повторување на постапката. Во извештајната 2014 година примени се вкупно 31 иницијативи за подигање на Барање за заштита на законитоста, а од претходната година нерешени останале 6 предмети. Јавниот обвинител на Република Македонија по 20 предмети иницијативите не ги прифатил, а по еден предмет поднел барање за заштита на законитоста до Врховен суд на Република Македонија.

Во управната постапка, според Законот за општата управна постапка, Јавниот обвинител е овластен да вложи вонредни правни лекови, и тоа: да поднесе барање за заштита на законитоста, барање за поништување и укинување по право на надзор, како и да предлага огласување на решение за ништовно. Во извештајната 2014 година странките имаат поднесено 8 иницијативи за предлагање огласување на решение за ништовно. Од овие поднесени иницијативи по право на надзор 2 се однесуваат на поништување на решенија, додека 6 се поднесени против управен орган во постапка по денационализација. Јавниот обвинител не прифатил ниту една иницијатива во текот на извештајниот период.

II. СТУДИСКО - АНАЛИТИЧКА АКТИВНОСТ

Јавното обвинителство законската обврска не ја исцрпува само преку постапувањето во областа на предметната активност, туку ги следи и проучува општествените односи и појави од интерес за остварување на јавнообвинителската функција.

Во текот на 2014 година, јавното обвинителство остварувањето на вонпредметните активности ги вршеше континуирано и секојдневно со следење и согледување на општествените односи и појави од непосреден интерес за остварувањето на јавнообвинителската функција.

Целта на таквите активности, беше целосно согледување на проблемите кои имаат негативен однос врз остварувањето на прогонот на извршителите на кривични и други казниви дела, насочување на активностите кон превентивно делување и координирано настапување на органите за откривање во попречувањето на криминално и незаконито работење на одредени субјекти во општеството.

Согласно со програмата за работа на Јавното обвинителство на Република Македонија во текот на 2014 година заедно со вишите јавни обвинителства, беа извршени контроли над работата на основните јавни обвинителства при што посебно внимание беше посветено на квалитетот и ажурноста во нивното постапување по кривичните пријави и предмети, и тоа преку контрола на работата на секој јавен обвинител во основните јавни

обвинителства и основните јавни обвинители, за кои е донесена соодветна оценка за квалитетот на работата.

III. ПРЕСТАВКИ И ДРУГИ ПОДНЕСОЦИ

До Јавното обвинителство на Република Македонија во 2014 година поднесени се 401 поднесоци, а од нив 181 кривични пријави и 220 преставки и други поднесоци.

Кривичните пријави се доставени на надлежност на основните јавни обвинителства со барање Јавното обвинителство на Република Македонија, да биде информирано за постапувањето по пријавите.

Од вкупно 401 поднесоци, 228 се поднесени од физички лица, 29 од правни лица, 21 од непознати лица и 123 од други органи и институции.

Поднесоците во најголем број случаи се однесуваат на постапувањето по определени предмети од страна на обвинителствата и судовите од целата држава, на одлуките за отфрлање на кривичните пријави од основните обвинителства, или пак, на неажурно постапување по поднесени кривични пријави. Поднесоците со укажувања се доставени на постапување на надлежните основни јавни обвинителства или на вишите јавни обвинителства заради проверка на наводите со барање Јавното обвинителство на Република Македонија да биде известно за исходот од постапките. По добиените известувања од обвинителствата, информирани се подносителите на поднесоците.

IV. ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција својата функција на кривичен прогон ја остварува врз основа на Уставот на РМ, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

Во текот на 2014 година ова обвинителство беше соочено со предизвиците за примена на новиот Закон за Кривична постапка кој стапи во сила во месец Декември 2013 година и согласно чии што одредби јавниот обвинител се јави во улога на раководител на истражната и преткривичната постапка. Таквата изменета функција на јавниот обвинител во голема мера влијаеше на обемот и видот на дејствијата кои што ги превземаат јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Условите за извршување на оваа сериозна и одговорна функција се состојат во сместувачките капацитети кои делумно одговараат на задачата која што јавното обвинителство треба да ја изврши. Очекувањата дека во втората половина на 2014 година Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе се смести во Архивот на Република Македонија врз основа на донесената одлука на Влада на РМ, не се исполнија и Јавното обвинителство продолжи да работи во и текот на 2014 година во зградата на Апелациониот суд во Скопје на III - тиот кат. Со оглед да во меѓувреме од тој простор се исели Јавното обвинителство на Република Македонија, просторните можности по број на простории се зголемија., меѓутоа сеуште отсуствуваат одредени видови на работи поврзани со просторно архитектонска и техничка поддршка. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во современи услови особено по примената на новиот Закон за кривична постапка бара простор кој што ќе овозможи дискреција на спроводот на притворените лица и нивно безбедно движење до просториите на обвинителството. Во зградата на Апелациониот суд тие се движат низ просторите на судот, каде што понекогаш има посебен режим на отварање на вратите и не постои единствен и безбеден пристап на лицата. Што се однесува до кадровската екипираност во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се вработени Основниот јавен обвинител и 12 јавни обвинители, 10 советници, 1 советник-потпарол, 1 уписничар, 1 технички секретар на јавните обвинители, 1 технички секретар на Јавниот

обвинител, 1 сметководител, 1 возач - доставувач. На волонтерска основа ангажирани се две технички секретари на јавните обвинители. Имајќи го во предвид начинот и зголемениот обем на работа значително се чувствува отсуството и потребата од зголемен број на технички секретари на јавните обвинители, технички и помошен персонал (доставувачи и возачи). Воедно природата на работата и видот на кривичните дела по кои што постапува Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција налага работење во текот на 24 часа и во ноќни услови и токму од тие причини неопходно потребно е служба за обезбедување на објекти и лица.

Техничката поддршка за успешно извршување на функцијата јавен обвинител се состои во постоење на опрема со сервер соба, која овозможува електронско водење на уписници и запишување на сите документи кај секој обвинител поединечно, а воедно значи и пристап на обвинителот до сопствените предмети, но недостасува работна станица за секој обвинител. Во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција опремени се три простории со можности за аудио-видео испитување на лица и постои простор со опрема за одржување на видео конференциска врска и комуникациски пристап. Се чувствува потребата од дополнителен простор уреден за сослушување на лица од спроводот, како и на полициските службеници кои ги обезбедуваат спроведените лица.

Хигиенско-техничките услови ги обезбедува еден хигиеничар кој што не е вработен во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, туку е доделен на времена работа од Јавното обвинителство на Република Македонија.

Бројот на советниците во текот на 2014 година е зголемен и тоа бара решение за нивно просторно сместување и давање услови за изготвување на јавно обвинителски одлуки преку соодветна компјутерска опрема.

Функцијата јавен обвинител се извршува дисперзивно како во однос на судот, така и во однос на голем број институции и органи и за тоа има потреба од поголем број на моторни возила за потребите на тековното работење на јавните обвинители, како и зголемен број на административен персонал за поефикасно вршење на јавно обвинителската функција.

Јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и покрај зголемениот обем на ангажираност во преткривичната и кривичната постапка во текот на 2014 година беа присутни на судењата пред Основен суд Скопје 1 Скопје и постапуваа во постапките за иницирање на второстепена кривична постапка, со вложување на жалби и одговори на жалби.

И покрај зголемениот обем на работа и сосема поинаков пристап во работењето и очигледно не секогаш адекватните услови за работа, јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и целокупниот вработен кадар во ова обвинителство, придонесоа да надлежностите на јавното обвинителство бидат исполнети во целост, да биде совладан обемот на работа и да бидат постигнати успешни резултати, за што ќе покаже и анализата во текстот на годишниот извештај кој следи.

ФУНКЦИЈА НА КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ

Надлежност и обем на работа

Согласно член 31 од Законот за Јавно обвинителство Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постапува:

-за кривични дела извршени од структурирана група од 3 или повеќе лица, која постои одреден временски период и дејствува со цел да се изврши едно или повеќе кривични дела за кое е предвидена казна затвор од најмалку 4 години, со намера директно или индиректно да стекне финансиска или друга корист,

- за кривични дела извршени од структурирана група или злосторничка организација на подрачјето на Република Македонија или други држави или кога кривичното дело е подготвено или планирано во Република Македонија или во друга држава,

- за кривични дела Злоупотреба на службена должност и овластување од член 353 став 5, Примање поткуп по значителна вредност од чл. 357, Противзаконито постапување од чл 359 извршени од избран или именуван функционер, службено лице или одговорно лице во правно лице, Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл 315 ст 3, Перење пари и други приноси од казниво дело од чл 273, Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од чл 313, Давање поткуп од значителна вредност од член 358, Незаконето влијание врз сведоци од чл 368-а ст3, Злосторничко здружување од чл 394, Терористичка организација од чл 394, Тероризам од чл 394-б, Трговија со луѓе од чл 418-а, Криумчарење мигранти од член 418-б, Трговија со малолетно лице од чл 418-г сите од КЗ и за други кривични дела против човечноста и меѓународното право од Кривичниот законик независно од бројот на сторителите.

Во текот на 2014 година Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во работа примило 165 нови кривични пријави против 417 полнолетни сторители и 4 кривични пријави против 4 деца во судир со законот. Споредено со 2013 година кога во работа биле примени 136 нови кривични пријави против 478 лица, во 2014 година се забележува дека бројот на кривичните пријави е поголем за 33 пријави, а бројот на пријавени лица е помал за 57 лица.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постапувало и по нерешени кривични пријави поднесени во претходните години против 82 лица, со што ова обвинителство во извештајната 2014 година постапувало по кривични пријави против 499 полнолетни сторители и 4 деца во судир со законот или вкупно против 503 лица.

Подносителите на кривични пријави

Структурата на подносителите на кривичните пријави во 2014 година е следна:

- Министерство за внатрешни работи поднело 126 пријави за 347 лица;
- Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција процесуирало 6 пријави за 11 лица;
- Други јавни обвинителства поднеле 28 пријави за 47 лица;
- Министерство за финансии поднело 1 кривична пријава против 3 лица;
- Царинска управа поднела 2 кривични пријави против 3 лица;
- Други државни органи поднеле 6 кривични пријави против 10 лица

Во 2014 година поднесени се вкупно 169 кривични пријави против 421 лице.

Анализата на структурата на подносителите на кривичните пријави покажува дека доминантен подносител на кривичните пријави е Министерството за внатрешни работи со 74,54%, други основни јавни обвинителства со 16,96%, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со 2,6%, други државни органи со 3,63 %, Министерство за финансии со 0,7% и Царинска управа со 0,60%.

Иницијатива за кривичен прогон од страна на Основно јавно обвинителство за гоенење на организиран криминал и корупција е превземена за 6 лица по сопствени сознанија на Јавниот обвинител и по оценка за потреба од кривичен прогон. Поднесените кривични пријави од други обвинителства се однесуваат на пријави доставени за надлежно постапување на ова обвинителство со оглед на надлежноста за кривичните дела по кои постапува.

Постапување и одлуки по кривични пријави

Во текот на извештајната година Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постапувајќи по кривични пријави за 421 лице пријавени во текот на 2014 година и 82 лица кои биле пријавени во претходните години, донесени први јавно-обвинителски одлуки се:

Структурата на донесените одлуки за 417 полнолетни сторители во текот на

2014 година е следната:

- Наредби за спроведување на истажна постапка е донесена против 288 лица;
- Други видови на одлуки во преткривична и истражна постапка донесени се против 4 лица;
- Обвинителни предлози се поднесени за 30 лица;
- Предлог-спогодба е донесена за 36 лица;
- Претходни прибирања на известувања од страна на јавниот обвинител за 16 лица
- Отфрлени кривични пријави за 5 лица;
- На надлежно постапувања на други Јавни обвинителства отстапени се кривични пријави за 31 лице;
- Нерешени кривични пријави против 7 лица останале во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на 2014 година.

Структурата на донесените одлуки за 4 деца во судир со законот во текот на 2014 година е следната:

- Отфрлена кривична пријава за 1 дете;
- Предлог за изрекување воспитни мерки за 2 деца;
- Предлог за спојување на постапката за 1 дете;

Структурата на донесени одлуки за 82 лица за кои кривичните пријави од претходните години биле останати во работа во текот на 2014 година е следнава:

- За 9 лица се отфрлени кривичните пријави;
- За 20 лица кривичните пријави се отстапени на надлежно постапување;
- За 45 лица кривичните пријави не се решени и за истите се побарани претходни известувања;
- За 8 лица останале нерешени кривични пријави во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Обем на работа

Во севкупниот обем на работа по поднесени кривични пријави влегуваат и 11 предмети против 25 лица кои што од Основен суд Скопје 1 Скопје беа вратени во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поради примената на новиот Закон за кривичната постапка. Имено тие предмети се од 2013 година со поднесени барања за спроведување на истрага, но бидејќи од страна на истражниот судија не е донесено Решение за спроведување на истрага, истите се препратени во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со цел Јавниот обвинител да ги одлучи согласно одредбите на новиот Закон за кривична постапка.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од овие предмети против 25 лица донело:

- Наредба за економско-финансиско вештачење против 21 лице;
- Наредба за спроведување на истражна постапка против 2 лица;
- Барање за укажување на меѓународна- правна помош против 1 лице;
- Против 1 лице не е донесена јавно-обвинителска одлука.

Претходно прибирање на известувања

Во извештајната година донесени се Наредби за претходно прибирање на известувања против 16 лица, што во вкупната бројка на 417 пријавени полнолетни лица претставува 3,8% што укажува на радикално намалената потреба од носењето на овој вид одлука имајќи ги во предвид ингеренциите на Јавниот обвинител кој согласно новиот Закон за кривична постапка сам може да собира потребни известувања и само кога тоа е неопходно да го побара од Министерството за внатрешни работи или од други органи или институции.

Нискиот процент на ваков вид одлуки воедно укажува на успешно извршување на раководната улога на Јавниот обвинител во предистражна постапка. Составен дел на

раководењето е превземање на самостојни дејствија, економично, ефикасно и целисходно без притоа да се губи време и институционални ресурси во обраќање до Министерството за внатрешни работи или други органи и институции.

Отфрлени кривични пријави

Во 2014 година во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесени се 15 негативни јавнообвинителски одлуки од вкупно 503 лица за кои кривичните пријави биле во работа или 2,9%, по основи кои што ја исклучуваат можноста Јавниот обвинител да донесе јавно-обвинителска одлука со која превзема кривичен прогон.

Предмети решени на друг начин

На надлежно постапување во согласност со одредбите за стварна и месна надлежност, по други Основни јавни обвинителства низ целата територија на Република Македонија во 2014 година отстапени се кривични пријави за 51 лице од вкупно 503 лица за кои кривичните пријави биле во работа или 10,1%.

Притвор

Со оглед да Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во склад со својата законски утврдена стварна надлежност постапува во предмети за тешки кривични дела, многу често во организирана форма и со елементи кои што укажуваат на висок степен на противправност во истите, како мерка за обезбедување за присуство на осомничените во текот на постапката најчесто предложувана е мерката притвор поради постоење на основите дека осомничените може да се сокријат или да се дадат во бегство, дека ќе ги уништат трагите на кривичното дело, дека ќе ја попречуваат истрагата, ќе влијаат врз сведоците и соучесниците, а во одредени случаи постои страв дека ќе го повторат делото.

Во текот на 2014 година, постапувајќи согласно своите надежености јавните обвинители на оваа обвинителство согласно член 166 од Законот за кривична постапка поднеле образложени предлози за определување на мерка притвор за вкупно 251 лице, кои предлози беа прифатени од надлежните судии на предходна постапка и тоа согласно основите предвидени во член 165 и член 470 од Законот за кривична постапка.

Против 197 лица поднесен е предлог за определување на мерка притвор согласно член 165 ст.1 т. 1, 2 и 3 од Законот за кривична постапка и истите се прифатени од страна на надлежните судии на предходна постапка.

Против 1 лице поднесен е предлог за определување на мерка притвор согласно член 165 ст.1 т. 1 од Законот за кривична постапка и истиот е прифатен од страна на надлежниот судија на предходна постапка.

Против 53 лица поднесен е предлог за определување на мерка притвор согласно член 470 ст.1 т. 1 од Законот за кривична постапка од кои за 1 лице ваквиот предлог не е прифатен и определен е куќен притвор во траење од 8 дена, продолжен за уште 30 дена, додека останатите предлози за 52 лица се прифатени од страна на надлежните судии на предходна постапка.

Мерката притвор определена во 2014 година продолжила да се применува и во 2015 година спрема 53 лица.

Во текот на 2014 година спрема 23 лица кои се во бегство е определена мерка притвор која ќе се изврши од моментот на нивното пронаоѓање.

Споредбено со 2013 година кога мерката притвор и мерката куќен притвор била изречена спрема 278 лица, од кои за 275 лица мерка притвор и за 3 лица била определена мерка куќен притвор како прва одлука, во извештајната 2014 година има намалување на бројот на лицата спрема кој е определена мерката притвор и мерката куќен притвор за 27 лица, изразено во проценти тоа е намалување за 9.71 %.

Првично определената мерка притвор во текот на истражната постапка на 1 лице му е заменета со мерка куќен притвор и истата продолжува да трае и во 2015 година, заклучно

со 31.12.2014 година, истата е во траење од 60 дена.

Времетраење на определената мерката притвор како прва мерка против 250 лица во 2014 година:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
23	38	53	44	73	19	250

Времетраењето на определената мерката куќен притвор како прва мерка во 2014 година:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	/	1	/	/	/	1

I.Определена мерка притвор согласно член 165 ст.1 т.1, 2 и 3, по вид на кривични дела за извештајната 2014 година:

За кривично дело – Злосторничко здружување по член 394 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	/	22	19	13	16	70

За 19 лица притворот продолжува да се спроведува и во 2015 година.

За кривичното дело – Неовластено производство и пуштање во промет наркотични други психотропни супстанции и прекурсори по член 215 ст. 3 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	/	6	2	24	/	32

За 5 лица притворот продолжува да се спроведува и во 2015 година.

За кривично дело - Трговија со луѓе по член 418-а од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	/	1	/	/	/	1

За кривично дело - Криумчарење мигранти по член 418- б ст.4 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	13	13	7	12	3	48

За 16 лица притворот продолжува и во 2015 година.

За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст. 1 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	/	/	6	4	/	10

За 4 лица притворот продолжува и во 2015 година.

За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст. 2 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	1	2	10	8		21

На 1 лице мерката притвор му е заменета со куќен притвор и истата продолжува во 2015 година, и на 6 лица на кои им е определена мерката притвор им продолжува во 2015 година.

За кривично дело – Трговија со малолетно лице по член 418-г од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	/	/	/	2	/	2

За 2 лица притворот продолжува и во 2015 година.

За кривично дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор по член 418-д од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	2	/	/	10	/	12

За кривично дело – Злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	1	/	/	/	/	1

II. Определена мерка притвор согласно член 470 ст.1 т.1 од Законот за кривична постапка, по вид на кривични дела за извештајната 2014 година:

За кривично дело - Противзаконито посредување по член 359 ст.1 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	2	/	/	/	/	2

За кривично дело - Криумчарење мигранти по член 418-б ст.2 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
23	19	8	/	/	/	50

За 1 лице определена е мерка куќен притвор како прва мерка.

III. Определена мерка притвор согласно член 165 ст.1 т.1 од Законот за кривична постапка, по вид на кривични дела за извештајната 2014 година:

1. За кривично дело - Криумчарење мигранти по чл 418- б ст.4 од Кривичниот законик:

до 8 дена	до 30 дена	до 60 дена	до 90 дена	до 6 месеци	над 6 месеци	Вкупно
/	/	1	/	/	/	1

Структурата на определените мерки притвор и куќен притвор по вид на кривични дела е следна:

- За кривично дело - Злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 1 лице или изразено во проценти изнесува 0,40 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Противзаконито посредување по член 359 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 2 лица или изразено во проценти 0,80 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Злосторничко здружување по член 394 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 70 лица или изразено во проценти изнесува 27,9 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по член 215 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 32 лица или изразено во проценти изнесува 12,75 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Трговија со луѓе по член 418-а од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 1 лице или изразено во проценти изнесува 0,40 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Криумчарење мигранти по член 418- б ст.2 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 51 лице или изразено во проценти изнесува 20,31 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Криумчарење мигранти по член 418- б ст.4 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 49 лица или изразено во проценти изнесува 19,52 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст 1 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 10 лица или изразено во проценти изнесува 3,98 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст 2 од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 21 лице или изразено во проценти изнесува 8,37 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор по член 418-д од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 12 лица или изразено во проценти изнесува 4,78 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка,
- За кривично дело - Трговија со малолетно лице по член 418-г од Кривичниот законик, мерката притвор е определена за 2 лица или изразено во проценти изнесува 0,80 % од вкупниот број на лица спрема кои е определена оваа мерка.

Наредби за спроведување на истражна постапка

Во текот на 2014 година во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесени се Наредби за спроведување на истражна постапка против 288 лица.

Структурата на Наредбите за спроведување на истражна постапка по кривични дела е следна:

- За кривично дело - Трговија со луѓе по чл.418-а од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена за 2 лица или 0,69%;
- За кривично дело - Криумчарење мигранти по чл 418- б ст.4 вв со ст.2 од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 56 лица или 19,4%;
- За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст 1 од КЗ за спроведување истражна постапка е поднесена против 11 лица или 3,8 %;
- За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата

Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст.2 од КЗ за спроведување истражна постапка е поднесена против 21 лица или 7,3 %;

- За кривично дело - Трговија со малолетно лице по чл 418-г од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 3 лица или 1,0%;
- За кривично дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор по чл 418-д од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 17 лица или 5,9%;
- За кривично дело - Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги психотропни супстанции и прекурсори по чл 215 од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 41 лица или 14,2%;
- За кривично дело - Злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 16 лица – 5,5%;
- За кривично дело - Злосторничко здружување по чл 394 од КЗ, наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 118 лица или 40,9%;
- За кривично дело - Незаконито влијание врз сведоци по чл 368-а од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 2 лица или 0,69%;
- За кривично дело – Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 од КЗ наредба за спроведување истражна постапка е поднесена против 1 лице или 0,3%.

Од вкупниот број одлуки - Наредба за спроведување на истражна постапка против 288 лица истрагата е завршена за 153 лица што претставува 53,1%, а за 135 лица истрагата останала незавршена што претставува 46,9%. Анализирајќи го сразмерот на бројот на решени предмети со донесување на наредба за поведување на истражна постапка и случаите во кои што истата не е завршена, се забележува дека обемот, динамиката и можностите како и обврската на јавните обвинители за претходно темелно собирање на докази условува да бројот на предметите кои не резултирале со обвинение е релативно висок.

Сепак може да се заклучи дека и покрај зголемениот обем на работа и големата надлежност на јавниот обвинител, бројот на решените предмети е повисок за 6,2%.

Во изминатите години во Основниот суд Скопје 1 Скопје останале по поднесени Барања за спроведување истрага од страна на Јавниот обвинител предмети против 176 лица од кои за 76 лица истрагата е завршена и донесени се 64 обвинителни акти, за 2 лица истрагата е прекината, за 1 лице е донесена изјава за откажување од гонење, за 8 лица истрагата е отстапена на надлежно постапување на друго јавно обвинителство и за 1 лице е предизвикан судир на надлежност. Од стари години останале барања за спроведување истрага против 100 лица од кои против 25 лица предметите се вратени во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за постапување според одредбите од новиот Закон за кривична постапка, а барањата за спроведување истрага против 75 лица се наоѓаат уште во Основниот суд Скопје 1 Скопје.

Предлози за спогодување

Во 2014 година од вкупно пријавените 417 полнолетни лица, од страна на јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и обвинетите до Судиите за претходна постапка поднесени се вкупно 105 предлог-спогодби, за 105 полнолетни сторители.

Од вкупниот број предлог-спогодби во претходна постапка поднесени се предлози за спогодување за 36 лица, што претставува 34,2% и сите се однесуваат за кривично дело Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.2 од КЗ.

По спроведена истрага, а пред поднесување на обвинение поднесени се вкупно 68 предлог-спогодби што претставува 64,7% од вкупно поднесените предлог-спогодби.

- За кривично дело –Трговија со луѓе по чл.418-а од КЗ поднесена е една предлог-спогодба што претставува 0,9% од вкупниот број поднесени предлог спогодби.
- За кривично дело - Криумчарење мигранти по чл 418- б ст.4 вв со ст.2 од КЗ поднесени се 12 предлог-спогодба што претставува 11,4%
- За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата

Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст 1 од КЗ поднесена е една предлог-спогодба што претставува 0,9%

- За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст.2 од КЗ поднесени се 3 предлог-спогодби што претставува 2,8%
- За кривично дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор по чл 418-д од КЗ поднесени се 6 предлог-спогодби што претставува 5,7%
- За кривично дело - Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по чл 215 од КЗ поднесени се 8 предлог-спогодби што претставува 7,6%
- За кривично дело - Злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 од КЗ поднесена е една предлог-спогодба што претставува 0,9%
- За кривично дело - Злосторничко здружување по чл 394 од КЗ поднесени се 36 предлог-спогодби што претставува 34,2%

По поднесување на Обвинителен акт, во фаза на оценка на обвинение поднесена е една предлог-спогодба за едно лице што претставува 0,9%.

Оваа предлог спогодба се однесува на кривичното дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор по чл 418-д од КЗ.

За кривично дело - Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.2 од КЗ, поднесена е предлог спогодба и за 1 дете во судир со законот.

Предлог спогодбите се поднесувани до судиите за претходна постапка до Основниот суд Скопје 1 Скопје и сите предлози се прифатени од судијата за претходна постапка и резултирале со пресуда за спогодување врз основа на признание на вина. Со оглед да се работи за примена на нов процесен институт кој во значителна мера ја скратува кривичната постапка се покажува за ефикасен и економичен, намалувајќи ги трошоците на постапување, со процент 25,1% кои како таков е висок и влијае на севкупниот впечаток за ажурно и ефикасно постапување на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Уште повеќе подобна за анализа е и бројката односно видот на кривичните санкции и висината на казните изречени со пресуда на судијата на претходна постапка врз основа на предлози за спогодување и таа изгледа:

За кривично дело – Криумчарење мигранти од чл 418-б ст.2 од КЗ се изречени пресуди по основ на спогодување за вина против 36 полнолетни лица од кои:

- казна затвор во времетраење од 3 години за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 5 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 2 години за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 1 година и 6 месеци за 6 лица;
- казна затвор од времетраење од 1 година и 2 месеци за 2 лица;
- казна затвор во времетраење од 1 година за 12 лица;
- казна затвор во времетраење од 10 месеци за 12 лица;
- казна затвор во времетраење од 8 месеци за 1 лице.

За кривично дело Трговија со луѓе по чл 418-а од КЗ е изречена пресуда по основ на спогодување за вина против:

- Казна затвор во времетраење од 2 години за 1 лице.

За кривично дело - Криумчарење мигранти по чл 418- б ст.4 вв со ст.2 од КЗ се изречени пресуди по основ на спогодување за вина против 12 лица:

- казна затвор во времетраење од 5 години за 5 лица;
- казна затвор во времетраење од 4 години и 6 месеци за 7 лица.

За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст 1 од КЗ изречена е пресуда по основ на спогодување за вина за 1 лице:

- казна затвор во времетраење од 2 години.

За кривично дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст.2 од КЗ се изречени пресуди по основ на спогодување за вина за 3 лица:

- казна затвор во времетраење од 6 години за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 5 години за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 6 месеци за 1 лице.

За кривично дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор по чл 418-д од КЗ се изречени пресуди по основ на спогодување за вина за 6 лица:

- казна затвор во времетраење од 4 години и 6 месеци за 2 лица;
- казна затвор во времетраење од 4 години и 3 месеци за 3 лица;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 6 месеци за 1 лице.

За кривично дело - Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дриги психотропни супстанции и прекурсори по чл 215 од КЗ се изречени пресуди по основ на спогодување за вина за 8 лица:

- казна затвор во времетраење од 4 години и 6 месеци за 2 лица;
- казна затвор во времетраење од 4 години за 2 лице;
- казна затвор во времетраење од 3 години и 6 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 3 години за 3 лица.

За кривично дело - Злосторничко здружување по чл 394 од КЗ е изречена пресуда по основ на спогодување за вина за 36 лица:

- казна затвор во времетраење од 4 години и 5 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 4 години за 3 лице;
- казна затвор во времетраење од 3 години и 6 месеци за 2 лица;
- казна затвор во времетраење од 3 години за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 7 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 6 месеци за 2 лица;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 5 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 3 месеци за 2 лице;
- казна затвор во времетраење од 2 години и 2 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 1 години и 7 месеци за 3 лице;
- казна затвор во времетраење од 1 години и 4 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 1 година и 3 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 1 година и 10 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 1 година за 5 лица;
- казна затвор во времетраење од 8 месеци за 1 лице;
- казна затвор во времетраење од 7 месеци за 2 лица;
- казна затвор во времетраење од 6 месеци за 6 лица;
- условна осуда за 2 лица.

За кривично дело - Злоупотреба на службена должност и обвалстување по чл 353 од КЗ е изречена пресуда по основ на спогодување за вина за 1 лице:

- 1 условна осуда за 1 лице

За кривично дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор по чл 418-д од КЗ е изречена пресуда по оценка на Обвинителен акт за 1 лице:

- Казна затвор во времетраење од 4 години и 6 месеци за 1 лице.

За кривично дело - Криумчарење мигранти од чл 418-б ст.2 од КЗ е изречена пресуди по основ на спогодување за вина против 1 дете во судир со законот со која е изречена условна осуда при што е утврдена казна затвор во траењеод 1 година, која казна нема да се изврши доколку во период од 3 години не стори ново кривично дело

Спогодувањето за вина како нов процесен институт во текот на 2014 година од вкупно 165 предмети во кои се пријавени полнолетни лица беше применет во 49 предмети во кои се пријавени 131 лице, а се донесени пресуди врз основа на предлог спогодби за 105 лица. Од 49 случаи со спогодување и со донесување на пресуда врз основа на спогодба целосно правосилно завршиле 38 предмети против 55 лица, а во 11 предмети во кои биле

пријавени 76 лица, за 50 лица постигната е спогодба и донесена е пресуда врз основа на спогодување, а за 26 лица предметите се процесуирани со јавно-обвинителска одлука Обвинителан акт или Обвинителен предлог. Спогодувањето за вина како процесен институт беше применет и во 1 предмет во кој е пријавено 1 дете во судир со законот, и донесена е 1 пресуда врз основа на предлог спогодба.

Обвинителни акти

Во текот на извештајната 2014 година од страна на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесени се Обвинителни акти против 139 лица и тоа:

За 75 лица поднесени се Обвинителни акти по завршена истражна постапка од страна на Јавниот обвинител.

За 64 лица поднесени се Обвинителни акти по завршена истрага од страна на истражниот судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје.

Во споредба со 2013 година во текот на која биле поднесени Обвинителни акти против 313 лица, како и во однос на 2012 година кога биле поднесени Обвинителни акти против 190 лица, се забележува тенденција на намалување на бројот на поднесени обвиненија, а како една од причините за истата е и новиот процесен институт кој овозможи успешно завршената постапка со донесување на пресуди врз основа на предлог спогодби.

Обвинителни предлози

Во текот на извештајната 2014 година до Основен суд Скопје 1 Скопје поднесени се обвинителни предлози за 30 лица за три вида на кривични дела и тоа за:

- за кривично дело - Криминарење мигранти по чл.418-б ст.2 од КЗ поднесени се обвинителни предлози за 22 лица;
- за кривично дело - Противзаконито посредување по чл 359 од КЗ поднесени се обвинителни предлози за 2 лица
- за кривично дело - Незаконито влијание врз сведоци по чл 368-а од КЗ поднесени се обвинителни предлози за 6 лица.

Имотна штета

Во текот на 2014 година по поднесените обвиненија имотна штета од сторените кривични дела изнесува 134.978.289,50 денари. Во однос на 2013 година кога имотната штета изнесувала 138.585.158,00 денари, како и во однос на 2012 година кога имотната штета изнесувала 131.379.544,00 денари се забележува намалување на висината на имотната штета во споредба со 2013 година, на зголемување на висината на имотната штета во споредба на 2012 година.

Барања за обезбедување на средства и имот

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на 2014 година, согласно Законот за кривична постапка до надлежниот суд, поднесе во два случаи барања за привремено обезбедување на имот и барања за замрзнување на средства и тоа :

Во врска со кривична постапка која се води против 19 лица за кривични дела – Злосторничко здружување од чл.394 од КЗ , кривично дело – Изнуда од чл.258 од КЗ, кривично дело - Лихварство од чл.260 од КЗ, кривично дело – Злоупотреба на службена положба и овластување од чл.353 од КЗ, кривично дело – Фалсификување на исправа од чл.378 од КЗ, кривично дело – Употреба на исправа со неистинита содржина од чл. 380 од КЗ, кривично дело – Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 од КЗ, поднесено е барање и донесено е решение со кое е определена мерка – привремено одземање на незаконски стекнат имот како принос од казниво дело и тоа недвижен имот во

вкупна површина од 22.076м² и решение со кое се запира извршувањето на финансиските трансакции на повеќе сметки во повеќе банки и тоа Комерцијална Банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола, Еуростандард банка АД Скопје. Уни Банка АД Скопје, НЛБ Тутунска банка АД Скопје, ТТК Банка АД Скопје, Алфа банка АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Прокредит банка АД Скопје, Халкбанка АД Скопје.

Во врска со кривична постапка која се води против 12 лица за кривични дела - Злосторничко здружување од чл.394 од КЗ, кривично дело – Изнуда од чл.258 од КЗ, кривично дело - Лихварство од чл.260 од КЗ, кривично дело – Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ и кривично дело – Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 од КЗ, поднесено е барање и донесено е решение со кое е определена мерка замрзнување на средства на повеќе банкарски сметки во повеќе банки и тоа : Централна Коперативна Банка, Стратер Банка, Халк банка, Комерцијална банка АД Скопје, Шпаркасе банка, Прокредит банка, Тутунска банка АД Скопје и Стопанска банка АД Скопје.

Пресудени предмети

Во 2014 година биле донесени првостепени пресуди за 306 лица, со тоа што би напоменале дека за дел од предметите судот има објавено првостепена одлука – пресуда, но истите не се писмено изработени и доставени до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, па тие статистички не се забележани, поради што реално бројот на предметите кои се завршени со првостепена пресуда е поголем од бројот на статистички забележаните. Во споредба со 2013 година кога биле донесени пресуди за 213 лица, во текот на 2014 година биле донесени првостепени пресуди повеќе за 93 лица.

Структура на првостепени пресуди

- Осудителни292 лица или 95,4%;
- Ослободителни.... 9 лица или 2,9%;
- Одбивателни 5 лица или 1,6%.

Вкупно..... 306 лица

Изречени кривични санкции

- Затвор253 лица или 86,6%;
- Условни..... 38 лица или 13,0%;
- Парични..... 1 лице или 0,3%.

Вкупно292

Од донесените осудителни пресуди за 292 лица, донесени се пресуди врз основа на признание на вина за 24 лица или 8,2%

1. За кривично дело - Криумчарење мигранти по чл 418- б ст.2 од КЗ донесени се пресуди врз основа на признание на вина за 10 лица или 3,4%

- казна затвор во времетраење од 2 години за 1 лице
- казна затвор во времетраење од 1 година и 8 месеци за 1 лице
- казна затвор во времетраење од 1 година и 2 месеци за 4 лица
- казна затвор во времетраење од 1 година за 1 лице
- казна затвор во времетраење од 10 месеци за 2 лица
- казна затвор во времетраење од 8 месеци за 1 лице

2. За кривично дело - Криумчарење мигранти по чл 418- б ст.4 в.в со ст.2 од КЗ донесени се пресуди врз основа на признание на вина за 5 лица или 1,7%

- казна затвор во времетраење од 4 години и 6 месеци за 1 лице
- казна затвор во времетраење од 4 година и 3 месеци за 4 лица

3. За кривично дело -Организирање на група и поттикнување на извршување на делата Трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по член 418-в ст.2 од

КЗ, донесени се пресуди врз признание на вина за 3 лица или 1,02%

- казна затвор во времетраење од 8 години за 2 лица
- казна затвор во времетраење од 4 години и 6 месеци за 1 лице

4. За кривично дело- Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот Договор по чл. 418-д од КЗ, донесени се пресуди врз основа на признание за 3 лица или 1,02%

- казна затвор во времетраење од 5 години за 1 лице
- казна затвор во времетраење од 4 години и 8 месеци за 1 лице
- казна затвор во времетраење од 2 години и 3 месеци за 1 лице

5. За кривично дело-Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги психотропни супстанции и прекурсори по чл 215 од КЗ, донесени се пресуди врз основа на признание за 2 лица или 0,68%

- казна затвор во времетраење од 3 години и 1 месец за 2 лица

6. За кривично дело-Незаконито влијание врз сведоци по чл.368-а од КЗ донесена е пресуда врз основа на признание за 1 лице или 0,34%

- Изречена е условна осуда- 3 месеци за 1 година

Споредбено со 2013 година кога беа донесени првостепени пресуди против 213 лица, произлегува дека во 2014 година се донесени повеќе првостепени пресуди против 93 лица или зголемување од 43,6%.

Второстепени пресуди

Во текот на 2014 година донесени се второстепени пресуди за вкупно 265 лица од кои за 216 лица или 81,1%, првостепените пресуди се потврдени, за 48 лица или 18,1%, првостепената одлука е преиначена, а за 1 лице или 0,3% првостепената пресуда е укината.

Оваа група на податоци изразена нумерички по лица и процентуално, а која влегува во анализа на потврдени или преиспитани постапувања од страна на второстепениот суд по висина на процентот несомнено укажува дека бројот на потврдени пресуди е највисок, што е показател на соодветно судско и обвинителско постапување, а бројот на преиначени пресуди по процент од 18,1% укажува дека во релативно низок процент најдени се основи од материјален и процесен аспект кои ја условиле потребата од нивно повторно преиспитување, а со тоа и продолжување на кривичната постапка, додека бројот на укинати пресуди од 0,3% е незначителен и неподобен за заклучување. Споредбено со 2013 година кога се донесени второстепени пресуди за 237 лица, во текот на 2014 година се донесени второстепени пресуди за 265 лица или за 28 лица повеќе

Одлуки на Врховен суд на Република Македонија

Врховниот суд на Република Македонија во 2014 година постапувајќи по вонредни-правни лекови за 8 лица ги потврдил пресудите на пониските судови, а на 7 лица им ги ублажил казните. Видот на случаите и предметите кои биле процесуирани и завршиле со правосилни пресуди очигледно е дека се менува од година во година и е прашање од фактички аспект, па тоа е всушност и генератор на потребите за вложување на вонредно-правни лекови. Во извештајната година бројот на правосилно завршени пресуди иако дава можност да се преиспита правилната употреба на користењето на вонредните-правни лекови на фактички план во зависност од содржината на пресудата не даде можност за иницијатива на преиспитување на пресудите пред Врховниот суд.

Жалби и одговор на жалби

Во 2014 година против првостепените пресуди ова јавно обвинителство изјавило жалби против вкупно 114 лица, како и одговор на жалба за 67 лица. Анализата на вложените жалби го покажува степенот на компатибилниот став на обвинителството со одлуките на судот и во таа насока споредбено со 2013 година во која ова јавно обвинителство изјавило жалби против 66 лица и одговор на жалба за 80 лица, а во 2012 година кога против

пресудите на надлежните судови биле изјавени жалби против 75 лица, очигледно е дека постои пораст на вложените жалби, а намалување на одговор на жалби. Бројот на вложените жалби против првостепените пресуди во 2014 година во обем наведен погоре бил со цел да се партиципира во намалувањето на трендот на блага казнена политика и остреење на ставот на судот за правично и адекватно казнување.

Одговорот на жалба како процесна можност на јавниот обвинител кои партиципира и го продлабочува принципот на контрадикторност во една напредна фаза на постапката во која во писмена форма се спротиставува на аргументите на другата странка во постапката, но истовремено ги претставува ставовите на Јавното обвинителство пред повисокиот суд на јасен и прецизен начин е искористен во текот на годината која што се анализира на намален начин и обем, но сообразно со кривично–правните ситуации. Токму тоа е целта второстепениот суд да добие повеќе аргументи од двете странки во постапката и да може да ја ревидира одлуката на првостепениот суд, особено во оние ситуации кога Јавниот обвинител одлучил да не се жали на првостепената пресуда, но примил жалба од обвинетиот и неговата одбрана. Влијанието на одговорите на жалба при донесувањето на одлуките пред второстепениот суд се гледаат во образложенијата на второстепените пресуди и очигледно е дека тие имаат влијание при носење на судска одлука со квалитет на правосилност.

Одземени предмети

Во текот на 2014 година одземени се од 279 лица предмети кои што потекнуваат од кривично дело. Со пресуда донесена врз основа на предлог – спогодба склучена помеѓу Јавниот обвинител и обвинетиот и неговиот бранител одземени се предмети од 82 лица. Со пресуда донесена во прв степен од страна на првостепениот суд одземени се предмети од 197 лица.

Одземени предмети врз основа на пресуда по предлог спогодба од 82 лица се одземени по сторување на следните кривични дела:

- Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.2 од КЗ одземени се предмети од 33 лица или 40,2%;
- Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.4 вв со ст.2 од КЗ одземени се предмети од 4 лица или 4,87%;
- Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот Договор од чл.418-д одземени се предмети од 4 лица или 4,87%;
- Недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по чл. 215 од КЗ одземени се предмети од 7 лица или 8,5%;
- Злосторничко здружување од чл. 394 од КЗ одземени се предмети од 34 лица или 41,4% ;
- За кривичното дело - Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.2 од КЗ се одземени 26 патнички моторни возила, 2 товарни моторни возила, 35 мобилни телефони, 5.715 евра, 55.000,00 денари.
- За кривично дело - Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.4 вв со ст.2 од КЗ се одземени 4 патнички моторни возила, 5 товарни моторни возила, 13 мобилни телефони и 3.620,00 денари.
- За кривичното дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот Договор од чл.418-д одземени се 1 патничко моторно возило и 290 евра.
- За кривичното дело - Недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по чл. 215 од КЗ одземени се 1 патничко моторно возило, 7 мобилни телефони, 10 евра, 20.900,00 денари и 13,04 грама наркотична дрога.
- За кривичното дело - Злосторничко здружување од чл. 394 од КЗ одземени се 11 патнички моторни возила, 2 моторцикли, 42 мобилни телефони, 15.970,00 денари, 2.007 парчиња облека, 259 парчиња спортска и риболовна опрема, 2748 штеки цигари, 445 лева, 200 евра, 16 компјутери, 2 икони, 17 други артефакти, 56 куршуми и 11 банкарски

картички.

Во постапка водена пред судот во постапка по обвинителен акт или обвинителен предлог со првостепена пресуда одземени се предмети од 197 лица.

Видот на кривичните дела по повод кои е водена постапката, а во која се одземени предметите се следните:

- Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.2 од КЗ одземени се предмети од 38 лица или 19,2%;
- Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.4 вв со ст.2 од КЗ одземени се предмети од 16 лица или 8,1%;
- Организирање на група и поттикнување на извршување на дела трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти од чл.418-в од КЗ одземени се предмети од 29 лица или 14,7%;
- Трговија со малолетно лице од чл.418-г од КЗ одземени се предмети од 1 лице или 0,5%;
- Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот Договор од чл.418-д одземени се предмети од 12 лица или 6,0%;
- Недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по чл. 215 од КЗ одземени се предмети од 49 лица или 24,8%;
- Злосторничко здружување од чл.394 од КЗ одземени се предмети од 46 лица или 23,3%;
- Злоупотреба на службената положба и овластување од чл.353 од КЗ одземени се предмети од 6 лица или 3,0%;
- За кривичното дело - Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.2 од КЗ се одземени 22 патнички моторни возила, 2 товарни моторни возила, 46 мобилни телефони, 111,50 евра;
- За кривично дело - Криумчарење мигранти од чл.418-б ст.4 вв со ст.2 од КЗ се одземени 10 патнички моторни возила, 2 товарни моторни возила, 21 мобилни телефони и 1.160,00 денари;
- За кривичното дело - Организирање на група и поттикнување на извршување на дела трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти од чл.418-в од КЗ се одземени 13 патнички моторни возила, 81 мобилни телефони; 6.790 евра, 249.450,00 денари, 1.130 швајцарски франци, 1.000 италијански лири, 215 УСД, еден компјутер, 1 сеф, еден објект сместен во УО „Бели“ на КП бр.6827 во м.в.„Клуково“ – Тетово;
- За кривичното дело - Трговија со малолетно лице од чл.418-г од КЗ се одземени 2 мобилни телефони и 1 компјутер;
- За кривичното дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот Договор од чл.418-д од КЗ се одземени 6 патнички моторни возила, 1 товарно моторно возило, 15 мобилни телефони и 27.600,00 денари;
- За кривичното дело - Недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по чл. 215 од КЗ се одземени 12 патнички моторни возила, 6 товарни моторни возила, 3 полуприколки, 1 приколка, 129 мобилни телефони, 17.970 евра, 113.100,00 денари, 4000 франи, 2000 албански леки и 2.600 хрватски куни, 5 компјутери, 1 дигитална камера, 1 пиштол, 8 куршуми, 1 фантомка, 1.106,845,51 грама наркотична дрога – марихуана, 0,13 грама наркотична дрога – кокаин, 1.655 грама наркотична дрога – хероин, 25 растенија засадени во 5 саксии наркотична дрога – канабис, семенски материјал во маса 5,06 грама од растението „Канабис“, 0,3 грама исушени и иситнати врвови од растението „Канабис“;
- За кривичното дело - Злосторничко здружување од чл.394 од КЗ се одземени 2 патнички моторни возила, 70 мобилни телефони, 3.005.050,00 денари, 5 УСД, 12 компјутери, 11 принтери, 1 скенер, 4 хард дискови, 3 пост уреди, 1 уред за снимање на банковни податоци и разни парфеми и парчиња облека;
- За кривичното дело - Злоупотреба на службената положба и овластување од чл.353 од КЗ се одземени 57.296.800,00 денари;

Конфискација на имот

Со донесените пресуди во 2014 година изречени се конфискации на имот за 33 лица и тоа:

Во пресуда која се однесува за кривично дело – Злоупотреба на службена положба и овластување по чл. 353 ст.5 од КЗ од 1 лице конфискувани се 245.380,00 денари,

Во пресуда која се однесува за кривично дело – Противзаконито посредување од чл. 359 од КЗ од 1 лице конфискувани се 24.000,00 денари.

Во пресуда која се однесува за кривично дело – Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ од 2 лица конфискувани се 69.690,5 евра.

Во пресуда која се однесува за кривично дело - Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот Договор од чл.418-д од КЗ од 5 лица конфискувани се вкупно 900 евра и 2.400,00 денари.

Во пресуда која се однесува за кривично дело – Злосторничко здружување од чл.394 од КЗ од 24 лица конфискувани се вкупно 758.911,00 денари.

Или за извештајниот период конфискуван е имот во вкупна вредност од 1.030.691,00 денари и 70.590,5 евра.

СТРУКТУРА НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА И ВИД НА ОДЛУКИ

Глава XXIII

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ИМОТОТ

За кривично дело-Кражба од чл.235 од КЗ, за 3 лица за кои кривичните пријави биле нерешени од претходниот период во извештајната година се решени на тој начин што се отстапени на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство.

Глава XXI

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

За кривично дело - Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ, во текот на 2014 година биле поднесени кривични пријави против 48 полнолетни лица и за 1 дете во судир со законот. Кривичните пријави се решени со тоа што за 41 лице е донесена наредба за спроведување на истражна постапка, за 1 дете во судир со законот донесено е Решение со кое е изречена заводска мерка, за 4 лица кривичната пријава е доставена на друго Основно јавно обвинителство на надлежно постапување и за 3 лица се поднесени барања за собирање потребни известувања.

Покрај новите наредби за спроведување на истражна постапка за 41 лице кои ги водел јавниот обвинител согласно новиот Закон за кривична постапка, во работа биле и истрагите за 16 лица кои останале незавршени од изминатиот период кај истражниот судија, или вкупно во работа биле истраги за 57 лица.

За 48 лица за кои истрагата завршила, против 33 лица бил подинат обвиниелен акт, за 8 лица биле донесени пресуди врз основа на предлог спогодба, за 2 лица има прекин на истрагата и за 5 лица истрагите се отстапени на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство.

По поднесените обвинителни акти од извештајната 2014 година и по обвинителни акти од претходни години донесени се првостепени пресуди за 51 лице, од кои за 48 лица осудителни пресуди на казна затвор и 3 одбивателни пресуди. Вложени се жалби за 11

лице, а за 16 лица е вложен одговор на жалба. За 32 лица е определна мерката притвор. Од страна на второстепениот суд за 40 лица пресудата е потврдена, а за 1 лице е преиначена.

Глава XXV

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ, ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ И СТОПАНСТВОТО

За кривично дело – Перење пари и други приноси од казниво дело по чл.273 од КЗ, за едно лице е ново примена кривичната пријава, а во работа биле кривичните пријави за 10 лица од претходен период или вкупно за ова кривично дело во извештајната 2014 година во работа биле кривични пријави за 11 лица.

За 1 лице кривичната пријава била отфрлена, за 9 лица кривичната пријава останала нерешена кај други органи по поднесено барање за собирање потребни известувања и за едно лице е донесена наредба за спроведување истражна постапка.

За ова кривично дело во извештајната 2014 година покрај новата наредба за спроведување на истражна постапка за 1 лице која ја водел јавниот обвинител согласно новиот Закон за кривична постапка, во работа биле и истрагите за 41 лица кои останале незавршени од изминатиот период кај истражниот судија, или вкупно во работа биле истраги за 42 лица.

За три лица истрагата завршила, против 2 лица биле подинати обвиниелни акти, за 1 лице била дадена изјава за откажување од гонење, а за 39 лица истрагата останала во тек.

За 33 лица биле донесени првостепени пресуди од кои за 31 лице осудителни и тоа на 30 лица им била изречена казна затвор, на 1 лице условна осуда, а за 2 лица се донесени ослободителни пресуди. Вложени се жалби за 13 лица, а за 12 лица е вложен одговор на жалба. Од страна на второстепениот суд за 43 лица пресудата е потврдена.

За кривично дело – Даночно затајување од чл.279 од КЗ, за две лица за кои истрагата останала незавршена од изминатиот период кај истражниот судија, за едно лице истрагата завршила и е отстапена на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство, а за едно лице истрагата суште е во тек.

За кривично дело-Злоупотреба на овластување во стопанство од чл.287 од КЗ, за две лица за кои кривичните пријави од претходниот период биле во работа во извештајниот период се решени на тој начин што за 2 лица кривичните пријави се отстапени на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство.

Глава XXX

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ

За кривичното дело – Злоупотреба на службената положба и овластување од чл.353 од КЗ, во текот на 2014 година биле поднесени нови кривични пријави против 43 лица, а во работа биле кривични пријави за 48 лица од претходен период или вкупно за ова кривично дело во извештајната 2014 година во работа биле вкупно кривични пријави за 91 лице. Кривичните пријави се решени со тоа што за 7 лица кривичната пријава е отфрлена, за 21 лице кривичната пријава е отстапена на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство, за 46 лица кривичните пријави останале нерешени кај други органи по поднесени барања за собирање на потребни известувања, за 16 лица биле донесени наредби за спроведување на истражна постапка и за едно лице кривичната пријава останала нерешена.

Покрај новите наредби за спроведување на истражна постапка за 16 лица кои ги

водел јавниот обвинител согласно новиот Закон за кривична постапка, во работа биле и истрагите за 51 лица кои останале незавршени од изминатиот период кај истражниот судија, или вкупно во работа биле истраги за 67 лица.

За 15 лица за кои истрагата завршила, против 7 лица бил подинат обвиниелен акт, за 1 лице донесена е пресуда врз основа на предлог спогодба, за 4 лица истрагите се отстапени на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство, за 2 лица има прекин на истражната постапка, за едно лице поднесен е судир на надлежност и за вкупно 52 лица истрагите останале незавршени.

По поднесените обвинителни акти од извештајната 2014 година и по обвинителни акти од претходни години донесени се првостепени пресуди за 15 лица, од кои за 8 лица осудителни пресуди со кои се изречени условни осуди, 5 ослободителни пресуди и 2 одбивателни пресуди. Вложена е жалба за едно лице. За 1 лице е определна мерката притвор. Од страна на второстепениот суд за две лица пресудата е потврдена.

За кривично дело Противзаконито посредување по чл. 359 од КЗ, во текот на 2014 година биле поднесени нови кривични пријави против 5 лица, а во работа биле кривични пријави за 1 лице од претходен период или вкупно за ова кривично дело во извештајната 2014 година во работа биле вкупно кривични пријави за 6 лица. Кривичните пријави се решени со тоа што за 3 лица кривичната пријава е отфрлена, за 2 лица се поднесени Обвинителни предлози и за едно лице е поднесено барање за собирање на потребни известувања.

По поднесените обвинителни предлози во извештајната 2014 година донесени се за 2 лица првостепени осудителни пресуди, со кои на 1 лице му е изречена казна затвор, а на 1 лице му е изречена условна осуда. Вложени се жалби за 2 лица, а одговор на жалба е вложен за 8 лица по предмети оформени во претходните години, а рокот за жалба почнал да тече во 2014 година. За 2 лица е определна мерката притвор. Од страна на второстепениот суд за 8 лица пресудата е преиначена.

Глава XXXI

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУДСВОТО

За кривичното дело Незаконито влијание врз сведоци од чл. 368-а од КЗ, во работа во извештајната година примени се нови кривични пријави за 14 лица, а во работа била и кривичната пријава против 1 лице или вкупно за ова кривично дело во извештајната 2014 година во работа биле вкупно кривични пријави за 15 лица. За 2 лица биле донесени други видови на одлуки во преткривична и истражна постапка, за 3 лица кривичната пријава била отфрлена, за 6 лица се поднесени обвинителни предлози, за 2 лица се донесени Наредби за спроведување на истражна постапка, за 1 лице донесена е Наредба за собирања потребни известувања, а за едно лице кривичната пријава останала нерешена на крајот на извештајниот период. За 4 лица донесени се три осудителни пресуди, од кои за едно лице казна затвор, за 1 лице условна осуда, за 1 лице парична казна, а за 1 лице ослободителна пресуда. Вложени се жалби 2 лица. Второстепениот суд донел пресуди за 2 лица, со кои за 1 лице ја потврдил првостепената пресуда, а за 1 лице ја преиначил.

Глава XXXIII

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД

За кривичното дело - Злосторничко здружување по чл.394 од КЗ, во работа биле во работа кривични пријави за вкупно 145 лица, од кои за 123 лица кривичните пријави биле примени во извештајната година, а за 22 лица од претходниот период. Донесени се за 118 лица наредби за спроведување на истражна постапка, за 20 лица кривичната пријава е остапена на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство, и за 7 лица

кривичната пријава останала нерешена на крајот од извештајниот период.

Покрај новите наредби за спроведување на истражна постапка за 118 лица кои ги водел јавниот обвинител согласно новиот Закон за кривична постапка, во работа биле и истрагите за 46 лица кои останале незавршени од изминатиот период кај истражниот судија, или вкупно во работа биле истраги за 164 лица.

За 109 лица за кои истрагата завршила, за 70 лица бил подинат обвиниелен акт, за 36 лица биле донесени пресуди врз основа на предлог спогодба, а за 3 лица има прекин на истрагата, а за 55 лица истрагата останала незавршена на крајот од извештајниот период.

По поднесените обвинителни акти од извештајната 2014 година и по обвинителни акти од претходни години донесени се првостепени осудителни пресуди за 107 лица со кои на 81 лице изречена им е казна затвор, а на 26 лица изречени им се условни осуди. Вложени се жалби за 54 лица, а за 7 лица одговор на жалба. За 70 лица е определна мерката притвор. Од страна на второстепениот суд донесени се пресуди за вкупно 122 лица и тоа за 104 лица првостепените пресуди се потврдени а за 18 лица првостепената пресуда е преиначена.

Врховниот суд на Република Македонија, по вложени вонредни правни лекови, донел пресуди за 13 лица со кои за 7 лица ги потврдил пресудите на пониските судови, а на 6 лица изречените казни им се ублажени.

Треба да се има во предвид дека со оглед на објектот на заштита кај кривичното дело-Злосторничко здружување во претходно дадената нализа со стаитистички податоци влегуваат и податоци за други кривични дела со кои се поврзува кривичното дело Злосторничко здружување затоа што во најголемиот број на одлуки кривичниот прогон се превзема во комбинација со некое друго кривично дело. Најчесто станува збор за кривично дело – Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 од КЗ, Злоупотреба на службената положба и овластување од чл.353 од КЗ, Шпионажа од чл.316 од КЗ, Оштетување и неовластено влегување во компјутерски систем од чл.251 од КЗ и други.

За кривично дело – Тероризам од чл.394-б од КЗ, по поднесени обвинителни акти во претходниот период донесени се првостепени пресуди за 6 лица со кои на 5 лица изречена им е казна доживотен затвор и за едно лице е донесена ослободителна пресуда.

Глава XXXIV

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТА И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО

За кривично дело Трговија со луѓе по чл. 418-а од КЗ во извештајната година поднесени се кривични пријави за 3 лица и истите се решени на тој начин што за 2 лица се донесени наредби за спроведување на истражна постапка, а за 1 лице кривичната пријава е отстапена на надлежно постапување на друго Основно јавно обвинителство. За 1 лице истрагата е решена на тој начин што е донесена пресуда врз основа на предлог спогодба, а за 1 лице истражната постапка е сеуште во тек. Мерка притвор е определена за 1 лице.

За кривичното дело-Криумчарење мигранти по чл. 418-б ст.2 од КЗ во работа биле кривични пријави против 64 лица, од кои за 61 полнолетен сторител и 3 деца во судир со законот. Против 22 лица поднесени се обвинителни предлози, за 36 лица донесени се пресуди врз основа на предлог спогодби, за 2 лица превземени се други видови на одлуки во преткривична и истражна постапка, за 1 дете кривичната пријава е отфрлена, за 1 лице-дете донесена е пресуда врз основа на предлог спогодбаи, за 1 дете е донесено Решение со кое е изречена заводска мерка и за 1 лице кривичната пријава останала нерешена на крајот од извештајниот период.

Донесени се првостепени осудителни пресуди за 33 лица со кои на 31 лице им е изречена казна затвор, а на 2 лица условни осуди.Вложени се жалби за 6 лица, а за 4 лица одговор на жалба. Второстепениот суд донел пресуди за 18 лица со кои за 12 лица ги потврдил првостепените пресуди и за 6 лица ги преиначил во делот на казните првостепените пресуди.Мерка притвор е определена за 51 лице. Врховниот суд по вложен

вонреден правен лек ја ублажил казната за 1 лице.

За кривичното дело-Криумчарење мигранти по чл. 418-б ст.4 од КЗ во работа биле кривични пријави против 56 лица. За овие 56 лица се донесени наредби за спроведување на истражна постапка, а за 2 лица истрагата кај истражниот судија завршила, или во работа биле истраги за 58 лица. За 12 лица се донесени пресуди врз основа на предлог спогодба, против 15 лица се поднесени Обвинителни акти, а за 1 лице има прекин на истрагата и за 30 лица истражната постапка е во тек на крајот од извештајниот период.

За 13 лица се донесени првостепени осудителни пресуди со кои се изречени казни затвор. Вложени се 3 жалби против првостепените пресуди. Второстепениот суд донел пресуди за 4 лица, со кои за 2 лица ги потврдил првостепените пресуди, а за 2 лица ги преиначил првостепените пресуди во делот на казните. Мерка притвор е определена за 49 лица.

За кривично дело-Организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по чл. 418-в ст.1 од КЗ, во работа биле кривични пријави против 11 лица. За овие 11 лица се донесени наредби за спроведување на истражна постапка, по што за 1 лице донесена е пресуда врз основа на предлог спогодба, против 3 лица се поднесени Обвинителни акти, а за 7 лица истражната постапка е во тек.

За 20 лица се донесени првостепени осудителни пресуди со кои се изречени казни затвор. Вложени се 6 жалби против првостепените пресуди. Второстепениот суд донел пресуди за 5 лица со кои за 3 лица ги потврдил првостепените пресуди, а за 2 лица ги преиначил првостепените пресуди во делот на казните. Мерка притвор е определена за 10 лица.

За кривично дело-Организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти по чл. 418-в ст.2 од КЗ, во работа биле кривични пријави против 21 лице. За овие 21 лице се донесени наредби за спроведување на истражна постапка, по што за 3 лица се донесени пресуди врз основа на предлог спогодба, против 3 лица се поднесени Обвинителни акти, а за 15 лица истражната постапка е во тек.

За 7 лица се донесени првостепени осудителни пресуди со кои се изречени казни затвор. Вложени се 16 жалби против првостепените пресуди од кои пресудите се примени по предмети оформени во претходните години, а рокот за жалба почнал да тече во 2014 година, а 3 жалби се вложени на пресуди донесени по оформени предмети во 2014 година. Второстепениот суд донел пресуди за 10 лица со кои ги преиначил првостепените пресуди во делот на казните. Мерка притвор е определена за 21 лице. Врховниот суд на Република Македонија по вложен вонреден лек ја потврдил за 1 лице пресудата на пониските судови.

За кривично дело -Трговија со малолетно лице по чл. 418-г од КЗ во извештајната година во работа биле кривични пријави против 3 лица, за кои се донесени наредби за спроведување на истражна постапка. Истрагата е во тек. За предмет оформен во изминатиот период донесена е осудителна пресуда со која е изречена казна затвор. Второстепениот суд за 5 лица ја потврдил првостепената пресуда. Мерка притвор е определена за 2 лица.

За кривично дело – Злоупотреба на безвизниот режим во државите членки на Европската унија и Шенгенскиот договор по чл. 418-д од КЗ, во извештајната година во работа биле кривични пријави против 23 лица. За 17 лица донесени се наредби за спроведување на истражна постапка, за 1 лице побарани се потребни известувања, а за 5 лица кривичните пријави останале нерешени на крајот од извештајниот период. За 1 лице истрагата од изминатиот период била во тек или во извештајниот период вкупно се воделе истраги за 18 лица, по што за 7 лица донесени се пресуди врз основа на предлог спогодба и тоа за 6 лица во текот на истрагата, а за 1 лице при оцена на обвинителен акт, против 3 лица поднесени се обвинителни акти, за 1 лице има прекин на истрагата, а за 7 лица истрагата е во тек. За 14 лица донесени се првостепени осудителни пресуди со кои се изречени казни затвор и тоа за 11 лица по предмети оформени во претходниот период и против 3 лица по предмети оформени во 2014 година. Вложени се 4 одговори на жалби.

Второстепениот суд донел пресуди за 5 лица со кои за 4 лица ја потврдил првостепената пресуда, а за 1 лице ја укинал. Мерка притвор е определена за 12 лица.

Структурата на кривичните дела по кои постапуваше Основното јавно

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и видот на одлуки кои се донесени во текот на 2014 година, е видна од следниот табеларен преглед:

Член од КЗ	Истражни дејствија на ЈО	ПО	Надлеж.	Решение за отфрлање	Обвинителен предлог	Предлог спогодби во претходна постапка	Наредба за Истражна постапка	Предлог спогодба во истрага	Обвинителен акт	Предлог спогодба при оцена на обвинителниот акт	изјава	Првостепена пресуда	Жалби	Второстепена пресуда	Врховен суд
418 а			1				2	1				1			
418-б ст.2	2			1	22	36 1 дете			3			33	6	18	
418-б ст.4							56	12	15			13	3	4	
418-в ст.1							11	1	3			20	6	5	
418-в ст.2							21	3	3			7	16	10	1
418-г							3					1		5	
418-д		1					17	6	3	1		14		5	
359		1		3	2							2	2	8	
215		3	4				41	8	33			51	11	41	
353		10	21	7			16	1	7			15	1	2	
273				1			1		2		1	33	13	43	
235			3												
368а	2	1		3	6		2					4	2	2	
394 378 273 251 316			20				118	36	70			107	54	122	14
394 б												6			
287			2												
Вкупно	4	16	51	15	30	37	288	68	139	1	1	306	114	265	15

Соработка со други органи и институции

Во текот на 2014 година Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во склад со законските овластувања а особено по примена на новиот Закон за кривична постапка оствари интензивна и тесна соработка со Центарот за сузбивање на организиран криминал и корупција при Министерството за внатрешни работи на РМ, Финансовата полиција при Министерството за финансии на РМ, со Управата за финансиско разузнавање, со Управата за јавни приходи, со Царинската управа, како и со Државната комисија за спречување на корупција. Поконкретни предмети и секогаш кога за тоа имаше потреба под раководство и координација на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција беа одржувани состаноци на кои присуствуваа претставници од наведените институции и давани се напатствија, оформени се тимови и стратегија за постапување во пооделни предмети, а со цел да се сузбие, открие или процесуира криминал во својот најтежок облик како организиран.

Меѓународна соработка, стручно усовршување и стручна специјализација

Што се однесува до меѓународната соработка, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција има улога значајна по активности на советодавната јавнообвинителска група на земјите од Југоисточна Европа SEEPAG во која членуваат претставници на јавни обвинителства од земји од регионот, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Молдавија, Романија, Србија, Црна Гора, Турција, Хрватска и Унгарија.

Во рамките на Договорот за формирање на заеднички истражни тимови склучено меѓу Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во Р. Македонија и Јавните обвинители во СР Германија, Кралство Холандија и Р.Австрија остварена е соработка за превземање на докази и укажување на правна помош.

Воспоставената пракса за директна комуникација и соработка помеѓу обвинителствата во соседните држави и државите во ЕУ со цел да се прибават докази, да се забрзаат постапките за меѓународна правна помош како и да се реализираат заеднички истраги која беше воспоставена во 2013 година, продолжи и во 2014 година и тоа особено во делот на предметите кои влегуваат во групата кривични дела против здравјето на луѓето особено кривичното дело – Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 ст.3 и кривично дело- Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 од КЗ.

Стручно усовршување

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од стапувањето во сила на новиот Закон за кривична постапка (Сл. Весник на РМ бр.150/10 од 18.11.2010 година) беше активно вклучено во едукативниот дел на обуките и тоа како базични така и напредни организирани од страна на Академијата обука на судии и јавни обвинители. Јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на 2014 година присуствуваа на повеќе студиски работни посети во странство и активно учествуваа како учесници и презентери на повеќе семинари, конференции и работилници. Во текот на редовното работење на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција секогаш кога за тоа ќе се укаже потреба се одржуваат стручни колегиуми на кои јавните обвинители расправаат за стручни и правни прашања, а со цел да го изедначат начинот на работењето и да ги совладаат дилемите и предизвиците кои што ги наметнува примената на новиот Закон за кривична постапка.

V. ОРГАНИЗАЦИЈА, КАДРОВСКА СОСТОЈБА И

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Законот за јавно обвинителство ја поставува организационата структура на Јавното обвинителство како Јавно обвинителство на Република Македонија, виши јавни обвинителства, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и основни јавни обвинителства

Согласно законот, во Република Македонија се основани 22 основни јавни обвинителства, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, 4 виши јавни обвинителства и тоа во Битола, Гостивар, Скопје и Штип за подрачјата на апелационите судови и Јавното обвинителство на Република Македонија.

Основните јавни обвинителства според стварната надлежност се делат на обвинителства со основна и на јавни обвинителства со проширена надлежност.

Основни јавни обвинителства со основна надлежност се основните јавни обвинителства во Берово, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Крива Паланка, Радовиш, Ресен и Свети Николе.

Во групата основни јавни обвинителства со проширена надлежност се основните јавни обвинителства во Битола, Велес, Гостивар, Кочани, Куманово, Прилеп, Охрид, Тетово, Скопје, Струга, Струмица и Штип.

Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е основано за целата територија на Република Македонија и постапува пред Основниот суд Скопје 1 Скопје.

1. Кадровска состојба

Согласно Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавните обвинители во јавните обвинителства, донесена од страна на Советот на јавни обвинители, предвидениот број на јавни обвинители изнесува вкупно 223. Пополнети се вкупно 203, а треба да се пополнат и испразнетите 20 места на јавни обвинители .

Состојбата со пополнетите и непополнетите јавно обвинителски места согласно одлуката е следна:

Обвинителство	Предвидени ЈО	Пополнети ЈО
Јавно обвинителство на Република Македонија	12	12 во мирување 3
<i>Виши јавни обвинителства</i>		
ВЈО Скопје	17	4 во мирување 1
ВЈО Битола	8	7
ВЈО Штип	6	5 во мирување 1
ВЈО Гостивар	7	7
ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција Скопје	13	12
<i>Јавни обвинителства со проширена надлежност</i>		
ОЈО Скопје	62	57 во мирување 10
ОЈО Велес	9	6
ОЈО Куманово	14	12
ОЈО Битола	9	7 во мирување 1
ОЈО Прилеп	8	6
ОЈО Охрид	8	8 во мирување 1
ОЈО Струга	5	4
ОЈО Штип	6	6
ОЈО Струмица	9	9
ОЈО Кочани	6	5
ОЈО Тетово	10	8
ОЈО Гостивар	9	5
<i>Јавни обвинителства со основна надлежност</i>		
ОЈО Кавадарци	5	4
ОЈО Гевгелија	4	3
ОЈО Крива Паланка	2	1
ОЈО Ресен	2	2
ОЈО Делчево	2	2
ОЈО Берово	2	2 во мирување 1
ОЈО Радовиш	2	2 во мирување 1
ОЈО Свети Николе	2	2
ОЈО Кичево	5	3 во мирување 1
ОЈО Дебар	2	2
ВКУПНО	235	205

Во извештајната година Советот, распиша и објави 9 огласи за избор на вкупно 39 јавни обвинители во повеќе јавни обвинителства. Од овие огласи избрани се 14 јавни обвинители, од кои четири од редот на кандидатите со завршена обука во Академијата за судии и јавни обвинители. Избрани се пет Јавни обвинители на Јавни Обвинителства и еден јавен обвинител во Јавно Обвинителство на Република Македонија.

При изборот на јавните обвинители во 2014 година, Советот на јавните обвинители на Република Македонија беше лимитиран со избор на ограничен број на кандидати, бидејќи согласно законските прописи за избор на основен јавен обвинител мора да се избере кандидат кој има завршено Академија за судии и јавни обвинители, поради што во текот на извештајната година останале испразнети и не се пополнети местата во основните јавни обвинителства во Тетово, Кичево, Гостивар и Битола.

Во 2014 година, Советот разреши 11 јавни обвинители од кои 8 заради

исполнување на условите за старосна пензија, еден јавен обвинител поради дисциплинска повреда, еден поради осуда на повеќегодишна казна затвор и еден по сопствено барање.

Јавното обвинителство на Република Македонија во својата анализа на капацитетите на јавното обвинителство, имајќи го предвид стапување во сила на новиот Закон за кривична постапка и новата улога на јавниот обвинител во кривична постапка, со кои се предвидува проширување на надлежностите на јавниот обвинител во постапката, утврди дека е потребно зајакнување на капацитетите на јавните обвинителства со јавни обвинители, јавнообвинителска стручна служба и технички персонал.

Од анализата на Јавното обвинителство на Република Македонија се утврдува дека е потребно зголемување на бројот на јавните обвинители на 270 јавни обвинители распоредени по јавните обвинителства според следниов табеларен приказ:

Обвинителство	Потребен број обвинители	јавни	Зголемување од
Јавно обвинителство на Република Македонија	13	1	
Виши јавни обвинителства			
ВЈО Скопје	19	4	
ВЈО Битола	9	1	
ВЈО Штип	6	1	
ВЈО Гостивар	6	1	
ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција Скопје	17	5	
Јавни обвинителства со проширена надлежност			
ОЈО Скопје	71	15	
ОЈО Велес	10	2	
ОЈО Куманово	14	3	
ОЈО Битола	12	3	
ОЈО Прилеп	10	2	
ОЈО Охрид	8	2	
ОЈО Струга	5	1	
ОЈО Штип	7	1	
ОЈО Струмица	10	2	
ОЈО Кочани	6	/	
ОЈО Тетово	10	1	
ОЈО Гостивар	9	1	
Јавни обвинителства со основна надлежност			
ОЈО Кавадарци	5	/	
ОЈО Гевгелија	5	1	
ОЈО Крива Паланка	2	/	
ОЈО Ресен	2	/	
ОЈО Делчево	2	/	
ОЈО Берово	2	/	
ОЈО Радовиш	2	/	
ОЈО Свети Николе	2	/	
ОЈО Кичево	4	/	
ОЈО Дебар	2	/	
ВКУПНО	270	47	

Јавнообвинителска стручна служба

Во голем број на јавни обвинителства присутен е проблемот и има потешкотии со вработување односно пополнување на работните места за советници, соработници и приправници, административен и технички персонал.


Бројот на работните места во јавното обвинителство согласно Правилникот за организација и систематизација на работните места е утврден на 554 од кои 63 се раководни државни службеници, 63 се советници, 40 се виши стручни соработници, 69 стручни соработници, 45 помлади соработници, 113 самостојни референти, 128 референти, 33 помлади референти, 14 работни места се утврдени за курири, 10 работни места за возачи, 37 работни места за хигиеничари и две работни места за обезбедување на имот и лица и 3 хаус мајстори.

Пополнетоста на овие работни места е многу ниска, пополнети се само 246 работни места, на пример од предвидени 63 раководни државни службеници пополнети се само 6. Вака високо изразена разлика во поглед на предвидените и пополнетите работни места постои и кај сите други видови работни места, а најмногу е изразено кај работните места советници, виши и стручни соработници и помлади соработници, со што се доведува во прашање и успешноста на извршувањето на јавнообвинителската функција. Неповолниот однос во поглед на предвидените и пополнетите работни места исто така силно е изразен и во поглед на стручно-административните државни службеници и вработените кои вршат административно-технички работи.

Непополнетоста на предвидените работни места согласно Правилникот за организација и систематизација на работните места во јавното обвинителство крајно негативно се одразува во поглед на секојдневното работење на јавното обвинителство, поради што е неопходно потребно овие непополнети работни места како претходно дејствие во поглед на санирањето на ова недозволена лоша состојба да бидат пополнети.

Од вкупно предвидените 217 работни места на советници, соработници и приправници, пополнети се само 116 работни места, што значи дека процентуално е пополнето само 53%.

Анализираните податоци укажуваат на особено голем број на непополнети места во ОЈО Скопје, и тоа од предвидените 78, пополнети се само 33 работни места. Податоците за бројот и структурата на непополнети работни места се дадени на следната табела:




И во поглед на пополнетоста и застапеноста на работни места на административни службеници стои истата констатација дека најголемиот број од овие

работни места не се пополнети во повеќето јавни обвинителства.

Забележителен е проблемот од недостиг на администрација, бидејќи еден вработен истовремено работи задачи и на уписничар, сметководител, технички секретар и доставувач.

Моменталната состојба на систематизирани и пополнети работни места на административниот персонал во јавните обвинителства е прикажана на следниов графикон,



Во врска со состојбата со човечки ресурси во оваа група, постои недостаток, а истовремено и неопходност од лица од областа на информатичката технологија и тоа во сите обвинителства. Тука, посебно треба да се нагласи потребата од редовно обучување и доедуцирање на постоечките човечки ресурси во оваа област.

И во поглед на техничкиот персонал општа забелешка е дека постои недостаток од возачи курири и хигиеничари. Кај оваа група на работни места нема многу непополнети места. Сепак, од особено значење е да се истакне дека предвидениот број на овие работни места во сите јавни обвинителства е недоволен. Меѓутоа, неопходно е да се истакне дека во 2014 година за прв пат после повеќе години се вработни 56 службеници.

2. Просторни капацитети, опрема и материјални услови за работа на јавните обвинителства

Од особена важност и значење за успешно работење на јавните обвинителства е и состојбата со моменталните просторни капацитети на јавните обвинителства. Ова особено во насока на воведување на новите институти кои се предвидени новиот ЗКП и преминувањето на истрагата во надлежност на јавното обвинителство кои неопходно ја наметнуваат потребата од соодветен простор.

Очигледно е дека состојбата во која сега се наоѓаат најголемиот број јавни обвинителства во поглед на нивното просторно сместување е проблематична и од аспект на недоволен простор, но исто така и од аспект на немање сопствен простор.

По однос на сопственоста на објектите мора да се нагласи дека најголем број од просторните капацитети во кои се сместени јавните обвинителства се наоѓаат во зградите на соодветните основни односно апелациони судови.

Во однос на опремата може да се каже дека јавните обвинителства во последните години главно со подршка на странски донации, се релативно добро опремени. Треба да се истакне дека дел од опремата на јавните обвинителства ја обезбеди Министерството за правда. Во оваа насока, во последните години во јавните обвинителства се вложиле доста

средства за опремување со канцелариски мебел и друга опрема.

Речиси сите обвинителства во доволна мера се соодветно опремени со канцелариски намештај, компјутери, печатари и друга опрема. Сепак постојат недостатоци, дека во јавните обвинителства имаат доволно компјутери, но тие главно служат како машини за пишување, бидејќи не се целосно мрежно поврзани. Сите јавни обвинители имаат мобилни телефонски апарати и можност за користење интернет.

Состојбата со возилата во јавните обвинителства е загрижувачка. Некои поголеми јавни обвинителства воопшто немаат возило или имаат возила кои не се во употреба и нема средства за нивна поправка. Со тоа се отежнува пристигнувањето на јавниот обвинител на лице место заради вршење на увид.

Исто така, обезбедувањето на електронски пристап до Службен весник за сите јавни обвинителства во значителна мерка би ја подобрило состојбата, бидејќи во јавните обвинителства вклучувајќи ги и поголемите со проширена надлежност се добива само по еден примерок Службен весник на РМ што е малку за да можат сите јавни обвинители навремено да се запознаат со измените во законските и подзаконските акти.

Во сите јавни обвинителства недостасува едукација од областа на информатичката технологија, а во некои јавни обвинителства, има јавни обвинители на кои им е неопходна и обука за користење на компјутери.

Треба да се истакне дека Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишото јавно обвинителство Скопје и Основното јавно обвинителство Скопје од ноември 2013 година функцијата ја извршуваат во новата зграда. Со тоа создадени се просторни услови за извршување на функцијата. Објектот располага со современи услови неопходно потребни за извршување на функцијата на јавното обвинителство. Објектот има конференциска сала за 150 учесници, прес сала за 50 учесници, простории за аудио визуелно снимање и простории за задржување на приведени лица. Единствен проблем е нерешениот паркинг простор со што отежнато е спроведувањето на приведените лица.

Исто така за одбележување е дека во имплементацијата е компијутерска програма за електронско следење и менаџирање на предметите.

Средствата за работење на јавните обвинителства се определени по вид и висина во Буџетот на Република Македонија. Тие средства се определени и дадени како на една јавно обвинителска организација. Иако овој буџет се проектира согласно потребите на секое јавно обвинителство поодделно, досегашните проекции и дадените средства се недоволни за обавување на функцијата.

Без да се прави било какво генерализирање, на овој сегмент, неопходно е да се нагласи дека буџетот на јавните обвинителства е недоволен, а и динамиката на сервисирање на средствата често пати го доведува во прашање и остварувањето на функцијата. Треба да се има предвид дека со преминувањето на истрагата во надлежност на јавниот обвинител, јавните обвинителства ќе треба да се доопремаат за што се неопходни поголеми средства.

Одделение за односи со јавноста

Во 2014 година за прв пат во јавното обвинителство се формира одделение за односи со јавноста. Во одделението се вработи тројца службеници со квалификации за односи со јавност. Истите, во соработка со мисијата на ОБСЕ беа испратени на едукација во Јавното обвинителство на Р.Хрватска. Од формирањето одделението е во постојана комуникација со медиумите и ја остварува задачата за информирање на јавноста за случаите по кои постапува јавното обвинителство како и за други информации од делокругот на обвинителското работење а кои се од интерес за јавноста.

Меѓународна соработка, стручно усовршување и стручна специјализација

Што се однесува до меѓународната соработка, јавното обвинителство со координирација на ТИЕХ организира во Скопје меѓународна работилница на тема :Новиот пристап во кривичната постапка и улога на јавните обвинители .Остварена е студиска посета во јавното обвинителство на Република Хрватска и во Соединетите Американски Држави.

Представници на јавното обвинителство активно учествуваат на седници на Манивел комитетот во Стразбур за одбрана на извештајот за Република Македонија..

Потпишани се меморандуми за соработка на јавните обвинителства со Република Албанија и Република Косово.

Тим ,составен од јавни обвинители , во текот на 2014 година изработи предлог закон за Јавно Обвинителство.

Стручно усовршување

Сите јавни обвинителства од стапувањето во сила на новиот Закон за кривична постапка (Сл. Весник на РМ бр.150/10 од 18.11.2010 година) се активно вклучени во едукативниот дел на обуките и тоа како базични така и напредни организирани од страна на Академијата обука на судии и јавни обвинители. Јавните обвинители во текот на 2014 година присуствуваа на повеќе студиски работни посети во странство и активно учествуваа како учесници и презентери на повеќе семинари, конференции и работилници. Во текот на редовното работење секогаш кога за тоа ќе се укаже потреба се одржуваат стручни колегиуми на кои јавните обвинители расправаат за стручни и правни прашања, а со цел да го изедначат начинот на работењето и да ги совладаат дилемите и предизвиците кои што ги наметнува примената на новиот Закон за кривична постапка и други прашања од делокругот на јавнообвинителско постапување.

ЗАКЛУЧОК

Споредувајќи ги статистичките податоци за предметно работење на јавното обвинителство на РМ, текстуалните извештаи за Вишите јавни обвинителства и на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, може да се заклучи дека во извештајната година е обезбедено висок степен на ажурност, стручност и квалитет во постапувањето по предметите.

Обемот на новопријавениот криминал бележи стапка на зголемување за 7.928 или за 25,27% во однос на претходната 2013 година, со тоа што бројот на новоподнесените кривични пријави против полнолетни сторители на кривични дела во текот на 2014 година бележи зголемување за 7.604 лица, односно 37%, а кај непознати сторители е присутно намалување за 1563 или 7,34%. Зголемувањето на новоподнесените кривични пријави против полнолетни лица во основа се должи на кривичните пријави поднесени од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија.

Во текот на годината Основните јавни обвинителства решиле пријави против 26.966 лица или 68,6%, а како нерешени останале пријави против 12.334 лица 31,3%, се работи за пријави по кои се бараат одредени проверки преку МВР и други органи.

Бројот на отфрлените кривични пријави е застапен со 30,5%, што во однос на претходната година значи намалување за 3%.

Бројот на осудителни пресуди во 2014 година во однос на 2013 година е зголемен за 3.974 лица односно во однос на претходниот период кога имаше решени 12.985 во 2013 година, во извештајната 2014 година има донесени 16.939 осудителни пресуди.

Разгледувајќи ги сите извештаи, во наредниот период е неопходно да се обрне внимание на користење на правните институти од Законот за кривична постапка за забрзување на постапката, особено во делот за поднесување предлог за издавање казанен налог согласно Законот за кривична постапка.

Во Јавните обвинителство во Република Македонија забележан е недостаток од човечки ресурси, не само кај носителите на јавно обвинителска функција (јавни обвинители, советници, соработници и приправници), туку и кај другите групи – административно стручни работници и технички помошен персонал.

Во однос на објектите карактеристично е што најголем број на јавни обвинителства немаат сопствен простор, туку користат простор на основните судови или други институции со право на користење, а тој простор е речиси секаде недоволен.

Со изградбата на објектот- зградата на локацијата покрај кејот на реката Вардар, а во која се сместени Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишото јавно обвинителство Скопје и Основноо јавно обвинителство Скопје, за овие обвинителств а се надминати просторните проблеми. Исто така, проблемите ќе бидат надминати и за Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на кое со Одлука на Владата на Република Македонија му е доделен дел од зградата каде што беше Архивот на Република Македонија, при што се очекува да се подобрат условите за работа.

Јавните обвинителства, според сегашната надлежност се релативно добро опремени со мебел и компјутерска техника, непостои недостаток од вмрежување на Јавните обвинителства, софтвери, пристап до интернет и обезбедување на возила особено за потреба на вршење на увид.